



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 20 март 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 360 динари. – Аконтација на претплата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рек за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

311.

Врз основа на член 21 од Законот за измени и дополненија на Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/86), Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 28 јануари 1987 година, го утврди пречистениот текст на Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат.

Пречистениот текст на Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат ги опфаќа: Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80) и Законот за измени и дополненија на Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/86), во кои е означен денот на влегувањето во сила на тие закони.

АС Бр. 431
28 јануари 1987 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Сојузниот
собор на Собранието на
Социјалистичка
Федеративна Република
Југославија,
Петар Старчевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРАВТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ

(Пречистен текст)

Глава прва

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат правата, должностите и одговорностите на сојузните органи и на работниците во работните заедници на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што ги користат сојузните органи.

Член 2

Средства во општествена сопственост што се користат за извршување на задачите и работите на сојузните органи (во натамошниот текст: средства во општествена сопственост), во смисла на овој закон, според видот во кој се јавуваат, се: предмети, парични средства и материјални права.

Средства во општествена сопственост, според својата намена се: средствата од кои работниците во работната заедница го стекнуваат доходот на работната заедница, средствата за материјални трошоци, средствата за опрема и средствата за посебни намени.

Член 3

Како средства во општествена сопственост, во смисла на овој закон, се сметаат и средствата за заедничка потрошувачка во работните заедници на сојузните органи.

Член 4

Во поглед на користењето, управувањето и располагањето со средствата во општествена сопственост се применуваат одредбите на овој закон, ако за одделни средства односно за одделни сојузни органи со сојузен закон не е определено поинаку.

Член 5

Сојузните органи имаат права, должности и одговорности во поглед на користењето, управувањето и располагањето со средствата во општествена сопственост, врз кои право на располагање има Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: СФРЈ), утврдени со овој закон и со други сојузни закони и прописи.

Член 6

Сојузните организации и стручните служби на сојузните органи, што имаат својство на општествено правно лице, ги преземаат правните работи и другите дејствија во правниот промет на определени средства во општествена сопственост од свое име и за тие обврски одговараат со тие средства.

Со сојузниот закон за основање на сојузни организации или со актот за основање на стручни служби на сојузните органи со својство на општествено правно лице се определуваат средствата во општествена сопственост што тие ги користат за вршење на работите и другите дејствија од став 1 на овој член.

Член 7

Под сојузни органи, во смисла на овој закон, се подразбираат: Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации, Сојузниот суд, Сојузното јавно обвинителство, Сојузното јавно правобранителство и Сојузниот совет за прекршоци.

Одредбите на овој закон се применуваат и врз Советот на Федерацијата, Уставниот суд на Југославија, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, сојузните општествени совети и врз стручните служби на органите од став 1 на овој член.

Член 8

Сојузните органи ги користат средствата во општествена сопственост во согласност со нивната намена и со задачите и работите за чие извршување се обезбедени тие средства.

Сојузните органи се должни своите потреби за средства во општествена сопственост да ги програмираат и планираат во согласност со повеќегодишните програми за модернизација и техничка опременост на сојузните органи.

Програмите на сојузните органи се утврдуваат во согласност со повеќегодишните програми за развој на техничката база на сојузните органи, со тоа што да се овозможи особено типизација, стандардизација, унификација, рационално користење и одржување.

Сојузните органи се должни да обезбедат внимателно и совесно ракување, чување и заштита на средствата во

општествена сопственост, нивно општествено и економски целесобразно користење, како и уредно и навремено извршување на обврските што произлегуваат од правата и должностите во врска со користењето, управувањето и располагањето со тие средства.

Член 9

Сојузните органи меѓусебно соработуваат врз програмирањето и планирањето, чувањето, заштитата и користењето на средствата во општествена сопственост. Таа соработка сојузните органи ја остваруваат и со соодветните органи во републиките и автономните покраини, како и со соодветните самоуправни организации и заедници, со други организации и здруженија.

Член 10

Функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација (во натамошниот текст: функционерот), односно овластеното лице во друг сојузен орган кое има право и должност на функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација (во натамошниот текст: овластениот функционер) се грижи за програмирањето, планирањето и прибавувањето на средства во општествена сопственост, потребни за работа на органот со чија работа раководи.

За законитоста на работата во врска со прибавувањето на средствата во општествена сопственост и за нивното општествено и економски целесобразно користење, како и за управувањето и располагањето со нив е одговорен функционерот односно овластениот функционер.

За законито користење на средствата за заедничка потрошувачка во рамките на финансискиот план е одговорен функционерот односно овластениот функционер.

Член 11

Во остварувањето на правото на работа, работниците во работните заедници на сојузните органи имаат права, обврски и одговорности внимателно да ракуваат, да ги чуваат и штитат средствата во општествена сопственост.

Во остварувањето на самоуправните права и должности, работниците во работните заедници на сојузните органи поведуваат иницијатива и даваат мислења и предлози до функционерот односно до овластениот функционер за ефикасно и општествено и економски целесобразно користење, чување, ракување и заштита на средствата во општествена сопственост.

Член 12

Работниците во работните заедници на сојузните органи одговараат за законитоста на работата во врска со користењето, управувањето и располагањето со средствата за заедничка потрошувачка и за ефикасното и општествено и економски целесобразното користење, чување, ракување и заштита на тие средства.

Член 13

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа ги врши задачите и работите што се однесуваат на правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат, ако со овој или со друг сојузен закон не е поинаку уредено.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа во вршењето на работите и задачите од став 1 на овој член ја следи и анализира состојбата и движењето на средствата во општествена сопственост и начинот, формите и методите за современо, ефикасно и општествено и економски целесобразно користење на тие средства; на Сојузниот извршен совет му дава мислење за предлозите на програмите за прибавување на определена опрема и на програмите за модернизација на определени служби што до Сојузниот извршен совет ги поднесуваат други сојузни органи; врши надзор над применувањето на одредбите на овој закон и на други прописи за користењето, управувањето и располагањето со средствата во општествена сопственост.

По исклучок, задачите и работите од ст. 1 и 2 на овој член ги вршат:

1) сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите – во поглед на паричните средства обезбедени во буџетот на федерацијата;

2) сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи – во поглед на средствата што ги користат дипломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ во странство и странските дипломатски и конзуларни претставништва во СФРЈ;

3) Сојузниот секретаријат за народна одбрана – во поглед на средствата во општествена сопственост што ги користат: тој орган, сојузните организации во неговиот состав и Југословенската народна армија.

Член 14

Потребите на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за средства во општествена сопственост и мерките во врска со прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со тие средства ги утврдува Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Потребите на другите сојузни органи од член 7 на овој закон за средства во општествена сопственост и мерките во врска со прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со тие средства ги утврдува Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од Сојузниот извршен совет, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Сојузниот извршен совет презема мерки и врши други права и должности во врска со спроведувањето на утврдената политика за прибавување, користење, управување и располагање со средствата во општествена сопственост што ги користат сојузните органи на управата и сојузните организации и стручните и други служби на Сојузниот извршен совет, се грижи за обезбедувањето на средства за работа на тие органи, организации и служби и ја насочува нивната работа, заради усогласено, ефикасно и општествено и економски целесобразно користење на средствата во општествена сопственост.

Сојузниот извршен совет ја утврдува методологијата за изработка на програмите за прибавување на определени средства, за изработка на програмите за модернизација на определени служби, за изработка на извештаи за извршувањето на тие програми и за содржината на тие извештаи.

Паричните средства за потребите на сојузните органи од член 8 на овој закон се утврдуваат во буџетот на федерацијата.

Член 15

Сојузното јавно правобранителство презема мерки и правни средства заради заштита на правата и интересите на СФРЈ во врска со прибавувањето, користењето и располагањето со средствата во општествена сопственост, според одредбите на Законот за Сојузното јавно правобранителство, на овој закон и на други сојузни прописи.

Сојузните органи се должни претходно да прибават мислење од Сојузното јавно правобранителство за правните работи за кои е тоа определено со сојузен закон или со други сојузни прописи.

Член 16

Сојузниот општествен правобранител на самоуправањето презема мерки и правни средства во согласност со одредбите на Законот за Сојузниот општествен правобранител на самоуправањето и врши други со закон утврдени права и должности заради остварување на општествена заштита на самоуправните права на работните луѓе и на средствата во општествена сопственост.

Член 17

Контрола над прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со средствата во општествена сопственост вршат надлежните органи и организации во Федерацијата, овластени со сојузен закон.

Член 18

Службата на општественото книговодство на Југославија врши контрола над правилноста на извршувањето на буџетот на федерацијата, контрола над периодичните пресметки и завршните сметки на корисниците на буџетот

на федерацијата и контрола над завршната сметка на буџетот на федерацијата.

Службата на општественото книговодство врши контрола над законитоста во користењето и располагањето со средствата во општествена сопственост, како и контрола над извршувањето на обврските на корисниците на средствата во општествена сопственост спрема буџетот на федерацијата.

Контролата од ст. 1 и 2 на овој член Службата на општественото книговодство ја врши врз основа на Законот за Службата на општественото книговодство и во согласност со тој закон.

Член 19

Средствата во општествена сопственост се осигуруваат во согласност со прописите за осигурување на средствата во општествена сопственост.

Член 20

Кога федерацијата основа школи, научни и други установи (во натомошниот текст: установи) за вршење на работи од интерес за остварувањето на своите функции, должна е за извршувањето на тие работи да им ги обезбеди потребните средства.

Со сојузниот закон со кој се основа установата од став 1 на овој член може да се пропише одделни средства во општествена сопственост да можат да ѝ се додат на таа установа на привремено користење, како и условите под кои тие средства можат да ѝ се дадат на таа установа на привремено користење.

Со актот за престанок на вршењето на правата и должностите на федерацијата како основач спрема установата од став 1 на овој член, ако на таа установа ѝ се дадени средства во општествена сопственост на привремено користење, се утврдуваат сојузните органи врз кои се пренесуваат тие средства, како и правата и должностите на тие сојузни органи во поглед на средствата во општествена сопственост што се пренесуваат врз нив.

Член 21

Во случај на престанок на установата основана со сојузен закон за вршење на работите од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата, по намирувањето на обврските во постапката за редовна ликвидација односно за стечај, средствата во општествена сопственост што на установата ѝ се дадени од буџетот на федерацијата ѝ се вркаат на федерацијата.

Федерацијата може средствата од став 1 на овој член да му ги даде на трајно или привремено користење на друг сојузен орган, организација односно установа основана за вршење на работи од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член согласно се применуваат и врз интересните заедници што ги основале сојузни органи.

Член 22

Награди и подароци од средствата во општествена сопственост можат да се даваат само по исклучок и во согласност со сојузен закон.

Награди и подароци од средствата за заедничка потрошувачка на работните заедници на сојузните органи можат да се даваат во согласност со закон, а според основите и мерилата што се утврдени во самоуправниот општ акт.

Глава втора

СРЕДСТВА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

I. Предмети

1. Заеднички одредби за користењето

Член 23

Предметите потребни за работа на сојузните органи ги прибавуваат тие органи, со надомест или без надомест, врз основа на договор или по друг основ.

За прибавувањето на предметите одлучува функционерот односно овластениот функционер, во согласност со програмата за прибавување на предмети.

Предметите што се прибавуваат со надомест можат да се прибавуваат само во рамките на средствата обезбедени за таа намена.

Член 24

Паричните средства обезбедени за прибавување на предмети сојузните органи можат да ги здружуваат заради заедничка набавка и користење на предметите, со тоа што односите помеѓу тие органи се уредуваат со договор.

Договорот од став 1 на овој член го склучува функционерот односно овластениот функционер.

Член 25

Предметите се прибавуваат со јавно наддавање или врз основа на приспособени понуди, а по исклучок со непосредна погодба.

Сојузниот извршен совет ги пропишува видовите на предметите што можат да се прибавуваат со непосредна погодба.

Член 26

Договорот за прибавување на неподвижни предмети и опрема се склучува во писмена форма.

Договорот од став 1 на овој член што не е склучен во писмена форма не произведува правно дејство.

Член 27

Потписот на функционерот односно на овластениот функционер на актот за стекнување право на располагање на СФРЈ врз недвижност не мора да биде заверен од судот или од друг орган ако тој акт служи како основа за запишување на правото на располагање и другите промени во земјишните и другите јавни книги и ако потписот е заверен со печат на сојузниот орган.

Член 28

Ако сојузниот орган поради промена на делокругот, намалување на задачите и работите или други околности престане да го користи предметот, може тој предмет да го пренесе, да го замени или да му го даде на привремено користење на друг сојузен орган.

Ако ниеден сојузен орган нема потреба да го користи предметот, сојузниот орган од став 1 на овој член може да одлучи, со согласност од сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа, тој предмет, со надомест или без надомест, да се пренесе или да му се даде на привремено користење на општествено правно лице, да се замени или со надомест да се отуѓи од општествена сопственост, ако тој предмет не можел да се пренесе, да се замени или да му се даде на привремено користење на друго општествено правно лице.

Сојузниот извршен совет одлучува за преносот на недвижности и средства за репрезентација, со надомест или без надомест, врз општествено-политичка заедница односно врз друго општествено правно лице, за замената или за отуѓувањето на тие средства, со надомест, од општествена сопственост.

Сојузниот орган што го користи предметот може, по претходно прибавена согласност од сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа да одлучи заради порационално користење тој предмет заеднички да го користи со друго општествено правно лице, ако нема потреба тој предмет заеднички да се користи со друг сојузен орган.

Член 29

Износот на паричните средства добиени со давање на привремено користење, пренос или продажба на предмети е приход на буџетот на федерацијата.

Член 30

Договорот за давање на предмети на привремено користење, за пренос на предмети, за замена на предмети и за отуѓување на предмети од општествена сопственост се склучува во писмена форма.

Договорот од став 1 на овој член што не е склучен во писмена форма не произведува правно дејство.

Член 31

Одредбите на чл. 23, 25, 26 и на чл. 28 до 30 од овој закон согласно се применуваат и врз материјалните права на сојузните органи.

2. Земјиште

Член 32

Како земјиште, во смисла на овој закон, се подразбира градежно или друго земјиште што служи за потребите на сојузните органи.

Член 33

Земјиште се прибавува под условите и на начинот утврден со закон.

За прибавување на земјиште одлучува Сојузниот извршен совет.

Член 34

Ако земјиште се прибавува со експропријација, Сојузното јавно правобранителство, на барање од сојузниот орган за чии потреби земјиштето се експроприра, поднесува предлог за експропријација до надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 35

Земјиште што не му е потребно ни на еден сојузен орган се пренесува врз општината на чија територија се наоѓа тоа земјиште.

Ако земјиште е прибавено со надомест или во врска со земјиштето се направени вложувања, пренесувањето на земјиштето врз општината се врши со надомест што му одговара на дадениот надомест и на сторените вложувања.

Ако општината на чија територија се наоѓа земјиштето не го преземе земјиштето со надомест, таквото земјиште може, со соодветен надомест, да се пренесе врз друго општествено правно лице.

3. Службени згради и простории

Член 36

Службени згради и простории, во смисла на овој закон, се згради, делови од згради и простории изградени, купени или на друг начин прибавени за потребите на сојузните органи (во натамошниот текст: службени простории).

Член 37

Потребите на сојузните органи за службени простории се утврдуваат со програма.

Програмата од став 1 на овој член ја утврдува Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од Сојузниот извршен совет.

Договор врз основа на кој се врши прибавување на службени простории склучува функционерот односно овластениот функционер што за тоа ќе го овласти Сојузниот извршен совет, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Член 38

Службените простории прибавени за сојузните органи од член 14 на овој закон ги распоредуваат тие органи според критериумите што тие ќе ги утврдат.

Службените простории дадени на користење на сојузен орган на управата односно на сојузна организација ги распоредува функционерот односно овластениот функционер.

Член 39

Условите и начинот на чувањето, заштитата и одржувањето на службените простории ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет може да одлучи да се даде отказ на договор за закуп на службени простории од член 36 на овој закон без претходна согласност од Собранието на општината на чија територија се наоѓаат службените простории, ако тие службени простории се потребни за сместување на сојузните органи.

Член 40

На службената просторија не можат да се вршат неправки, адаптации или други градежни работи што не се во согласност со проектот според кој е изградена службената просторија.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако со градежните работи од став 1 на овој член се придонесува за пофункционално и порационално користење на службената просторија, овластениот орган може да дозволи изведување на тие работи, под услов и на начин што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

4. Станбени згради, станови и гаражи

Поим

Член 41

Под станбени згради, станови и гаражи, во смисла на овој закон, се подразбираат: станбени згради, станови и гаражи што со изградба, куќување, пренос или по друга основа се прибавени за потребите на функционерите, овластените функционери, раководните работници и работниците во сојузните органи.

Прибавување

Член 42

За прибавување на станбени згради, станови и гаражи се користат средства на буџетот на федерацијата, определен дел парични средства од станарината и надоместот за користење на гаражите, лични средства на функционерите, овластените функционери, раководните работници и на работниците во сојузните органи и други средства определени со сојузен закон.

Член 43

Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот извршен совет, донесува програма за прибавување станбени згради, станови и гаражи за потребите на сојузните органи со средства на буџетот на федерацијата.

Програмата од став 1 на овој член се заснова врз потребите на органите од член 14 на овој закон, што ги утврдуваат:

1) за функционерите, овластените функционери, раководните работници и работниците што ги избира, именува односно назначува или дава согласност за назначување Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, освен за функционерите од точка 3 на овој член и за работниците во стручните служби на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) за функционерите, овластените функционери и раководните работници што ги именува односно назначува Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за работниците во стручните служби на Претседателството на социјалистичка Федеративна Република Југославија – Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) за членовите на Сојузниот извршен совет замениците на сојузните секретари, замениците на претседателите на сојузните комитети, овластените функционери и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет и за работниците во сојузните органи, освен за работниците на органите од точ. 1 и 2 на овој став – Сојузниот извршен совет.

Со програмите од став 1 на овој член се создаваат услови за остварување на кадровската политика на федерацијата за рамноправна застапеност на републиките и соодветна застапеност на автономните покраини, подобрување на квалификационата структура на работниците и подобрување на условите за живеење.

Со програмите од став 1 на овој член може да се предвиди и прибавување станови за потребите на општествено-политичките организации во федерацијата.

Член 44

Договор за прибавување станбени згради, станови и гаражи склучува соодветната интересна заедница врз основа на одлуката на органите од член 14 на овој закон односно одлуката на работната заедница на сојузниот орган

за чии потреби се прибавуваат, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Сосопственост

Член 45

На стан прибавен за потребите на функционер, раководен работник или работник во сојузен орган, на кој право на располагање има СФРЈ, а право на давање на користење има сојузниот орган или работната заедница на сојузниот орган, може да се стекне право на сопственост на идеален дел од станот (сосопственост на стан).

Правото на сопственост на идеален дел на станот од став 1 на овој член може да се стекне:

1) со здружување на лични средства на функционер, раководен работник и работник со средствата на сојузниот орган односно со средствата на работната заедница на сојузниот орган наменети за прибавување на станови;

2) со купување на идеален дел од станот од страна на носителот на станарско право;

3) со пренос на правото на сопственост над стан односно семејна станбена зграда на функционер, раководен работник или работник во сојузниот орган и со отстапување во замена за идеален дел од стан на сојузниот орган односно на работната заедница на сојузниот орган што се доделува на користење;

4) со вложување лични средства на носителот на станарско право во финансирањето на работите за подобрување на условите за домување.

Член 46

Право на сопственост над идеален дел од стан може да се стекне ако вредноста на идеалниот дел од станот над кој се заснова правото на сопственост изнесува најмалку 20% од вкупната вредност на станот, со тоа што вредноста на идеалниот дел од станот при секој натамошен откуп не може да биде помала од 5% од вредноста на станот.

Сопственикот на идеален дел од стан може да го откупува тој стан во идеални делови додека во целост не стекне право на сопственост над тој стан.

Под вредност на станот, на дел од станот односно станбената зграда, во смисла на овој закон, се подразбира прометната вредност што се утврдува според прописите за утврдување на основната цена за разрез на данокот на промет на недвижности, со тоа што таквиот стан се смета како вселив.

Член 47

Средствата што по основ на стекнување право на сопственост над идеален дел од стан ќе ги оствари сојузниот орган односно работната заедница на сојузниот орган се користат за задоволување на станбените потреби на функционерите, раководните работници и работниците во сојузниот орган односно во работната заедница на сојузниот орган.

Член 48

За стекнувањето право на сопственост над идеален дел од стан на сојузниот орган односно на работната заедница на сојузниот орган одлучуваат:

1) за становите што се прибавуваат од средствата на буџетот на федерацијата - органите од член 14 на овој закон односно работните тела што тие ќе ги овластат;

2) за становите што се прибавуваат од средствата на работната заедница - органот определен со самоуправниот општ акт, по претходно прибавена согласност од сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа.

Член 49

На станот над кој постои право на сопственост на идеален дел од станот сојузниот орган односно работната заедница на сојузниот орган има право на давател на стан на користење, кое произлегува од прописите за станбените односи, додека станот во целост не се откупи, во поглед на управувањето, правото на давање на користење, отказот на договорот за користење на станот и давањето согласност за замена на станот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, над испразнет стан на сојузниот орган односно на работната

заедница на сојузниот орган над кој, во согласност со овој закон, е заснован сосопственошен однос така што во сопственост се наоѓаат најмалку 50% од неговата вредност, право на првенствено добивање на станот на користење има брачниот другар, потомокот, посвоеникот, родителот или посвоителот кој правото на сопственост над идеален дел од станот го стекнал со правна работа или со наследство.

Во случајот од став 2 на овој член кога како носители на правото на првенствено добивање на станот на користење се јавуваат повеќе лица, првенство има она лице чиј сосопственошен дел е најголем, а кога сосопственошните делови се еднакви - право на првенствено добивање на станот на користење има лицето чии станбени потреби се поголеми.

Сопственикот на идеален дел од стан, како корисник на тој стан има положба, права и обврски на носител на станарско право што произлегуваат од прописите за станбените односи и учествува сразмерно со својот сосопственошен дел во трошоците за инвестиционо и тековно одржување на заедничките делови на зградата, а за делот од станот во општествена сопственост плаќа станарина.

Член 50

Меѓусебните права и обврски на сопственикот на идеален дел од стан и на сојузниот орган односно работната заедница на сојузниот орган се уредуваат со договор во согласност со законот.

Договорот од став 1 на овој член што не е склучен врз основа на претходна одлука на органите од член 48 став 1 на овој закон и не е во согласност со одредбите на овој закон не произведува правно дејство.

Член 51

Договорот врз основа на кој се стекнува сосопственост на стан со здружување на средства задолжително содржи:

1) износи, рокови и начин на здружување на средствата;

2) големина, категорија и положба на станот за чија изградба или купување се вложуваат средства;

3) вредност на станот и на уделот на личните средства, како и износ на тие вредности изразен во процент;

4) услови, начин и рокови за извршување на договорот.

Член 52

Договорот врз основа на кој се стекнува сосопственост над стан со купување на идеален дел од стан во општествена сопственост или со замена за друг стан во смисла на член 45 став 2 точ. 2 и 3 од овој закон задолжително содржи:

1) податоци за станот над чиј идеален дел се стекнува право на сопственост односно за станот што се дава во замена;

2) вредност на станот и цена на неговиот идеален дел што се купува односно вредност на станот што се дава во замена, како и однос на тие вредности изразен во процент;

3) услови, начин и рокови за извршување на договорот.

Член 53

Ако се продава идеален дел од стан над кој постои право на сопственост, право на првенствено купување има сојузниот орган односно работната заедница на сојузниот орган, а ако станот во општествена сопственост над кој постои право на сопственост над идеален дел од станот се отуѓува, право на првенствено купување има сопственикот.

Идеалниот дел од станот над кој постои право на сопственост може да се наследува во согласност со прописите за наследување недвижности.

Со наследување на идеален дел од станот не престануваат правата на лицата што го користат тој стан според одредбите на овој закон и прописите за станбените односи.

Член 54

Во станбена зграда прибавена за потребите на функционерите, раководните работници и работниците во сојузните органи може да се стекне етажна сопственост над стан во согласност со прописите на општествено-политич-

ката заедница на чија територија се наоѓа таа станбена зграда.

Распределба

Член 55

Станови и гаражи можат да им се доделат на користење само на функционери, овластени функционери, раководни работници и на работници вработени во сојузните органи.

Станбени простории во станбените згради наменети за настојниците на зградите можат да му се дадат само на лице кое ја врши настојничката служба.

Член 56

Распределба на становите и гаражите вршат органите од член 14 на овој закон во согласност со програмата за станбена изградба и со своите акти, ако со сојузен закон тоа право не му е дадено на друг сојузен орган, и тоа:

1) за функционерите, овластените функционери, раководните работници и работниците што ги избира, именува односно назначува или дава согласност за назначување Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, освен за функционерите од точка 3 на овој член и за работниците во стручните служби на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) за функционерите, овластените функционери, раководните работници што ги именува односно назначува Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за работниците во стручните служби на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) за членовите на Сојузниот извршен совет, замениците на сојузните секретари, замениците на претседателите на сојузните комитети, функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет и за сојузните органи за потребите на работниците во тие органи, освен за работниците на органите од точ. 1 и 2 на овој став – Сојузниот извршен совет.

Заради подобрување на кадровската структура на работниците во сојузниот орган, органите од член 14 на овој закон можат да го овластат функционерот односно овластениот функционер, во согласност со критериумите што тие органи ќе ги утврдат, по претходно прибавено мислење од работната заедница, определен број станови и гаражи непосредно да им доделува на работниците на тој орган.

Член 57

Органите од член 14 на овој закон можат да утврдат обврска функционерот, раководниот работник и работникот во сојузниот орган кои од органот ќе добијат стан на користење да учествуваат со лични средства во финансирањето на изградбата на станот, како и услови и начин на вложување и враќање на тие средства.

Член 58

Работната заедница на сојузниот орган им дава на работниците на сојузниот орган на користење станови и гаражи доделени за потребите на тој орган прибавени со средствата на работната заедница и со средствата здружени со други општествени правни лица под условите и на начинот што се утврдени со самоуправниот општ акт.

Со самоуправниот општ акт од став 1 на овој член работната заедница на сојузниот орган може да ја утврди обврската за учество на лични средства на работникот што ќе добие стан на користење во финансирањето на изградбата на станот, како и условите и начинот на вложување и враќање на тие средства во согласност со законот.

Работната заедница на сојузниот орган одлучува за замена на правото на давање стан на користење и за замена на носителот на станарско право за станот над кој има право на давање на користење, согласно со преписите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа станот, а на начинот утврден со самоуправниот општ акт.

Член 59

Правото на давање станови и гаражи на користење што органите од член 14 на овој закон ги распределуваат во смисла на член 56 од овој закон може со договор да се замени за право на давање на користење испразнет стан и гаража на друго општествено правно лице ако е тоа потребно заради порационално користење на становите и гаражите и обезбедување соодветни станови и гаражи за функционерите, овластените функционери, раководните работници и работниците во сојузните органи.

За замената на правото на давање на користење стан или гаража одлучуваат органите од член 14 на овој закон.

Договорот од став 1 на овој член го склучува функционерот односно овластениот функционер во органот за чии потреби се врши замената. Со овој договор се утврдуваат односите во врска со таа замена.

Стан за службени потреби

Член 60

Под стан за службени потреби, во смисла на овој закон, се подразбира стан потполно или делумно наместен кој, заради привремено сместување по преземањето на должноста, му се дава на функционерот, овластениот функционер, односно раководниот работник во сојузниот орган кој го задржува станарското право на станот што го користел во местото на живеењето или кој привремено се сместува во таквиот стан, додека не добие стан на трајно користење.

Член 61

Функционерот, овластениот функционер односно раководниот работник не може да стекне станарско право на стн за службени потреби.

По разрешувањето од должноста, ставањето на располагање или добивањето стан на трајно користење, функционерот, овластениот функционер односно раководниот работник во сојузниот орган е должен да го ослободи службениот стан, и тоа во рок од 15 дена од денот на разрешувањето од должноста, или од денот на вселувањето во друг стан, односно најдолго во рок од една година од денот на ставањето на располагање.

Органите од член 14 на овој закон ги определуваат функционерите, овластените функционери односно раководните работници што можат да добијат стан за службени потреби.

Користење

Член 62

Договорот за користење стан или гаража го склучуваат функционерот, овластениот функционер, раководниот работник односно работникот на кој станот односно гаражата му е доделена на користење и интересната заедница за домување на која ѝ е доверено управувањето со тој стан односно гаража.

Договорот за користење стан за службени потреби го склучуваат функционерот, овластениот функционер односно раководниот работник на кој му е доделен станот и интересната заедница за домување на која ѝ е доверено управувањето со тој стан.

Договорите од ст. 1 и 2 на овој член се склучуваат во писмена форма.

Управување

Член 63

Начинот на управувањето со станбените згради, становите и гаражите, како и правата и должностите на интересните заедници во врска со управувањето со тие станбени згради, станови и гаражи се врши во согласност со сојузниот закон.

5. Станбени згради, станови и деловни простории за потребите на странските дипломатски и конзуларни претставништва во СФРЈ

Член 64

Под станбени згради, станови и деловни простории за потребите на странските дипломатски и конзуларни претставништва во СФРЈ, во смисла на овој закон, се под-

разбираат: станбените згради, становите и деловните простории, на кои право на располагање има СФРЈ.

Сојузниот извршен совет ги определува станбените згради, становите и деловните простории што служат за намената од став 1 на овој член.

Член 65

Паричните средства што од надоместот за користење на објектите од член 64 на овој закон се издвојуваат на име амортизација, како и средствата што се издвојуваат за изградба на такви објекти, во смисла на овој закон, се сметаат како средства во општествена сопственост.

Член 66

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува програма за прибавување и изградба на објекти од член 64 на овој закон.

Член 67

Сојузниот извршен совет може, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи, да одлучи објектот од член 64 на овој закон, чија потреба за користење ќе престане, да го пренесе врз друго општествено правно лице со надомест или без надомест-или со надомест да се отуѓи од средствата во општествена сопственост.

Договорот за пренос односно за отуѓување на објектот од член 64 на овој закон го склучува функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

Договорот од став 2 на овој член склучен спротивно на одредбите од овој член не произведува правно дејство.

Член 68

Сојузниот извршен совет го уредува начинот на организирањето и вршењето на работите во врска со објектите од член 64 на овој закон.

6. Недвижности за посебни намени

Член 69

Под недвижности за посебни намени, во смисла на овој закон, се подразбираат: земјиште, станбени згради, деловни простории и други недвижности врз кои СФРЈ има право на располагање, а служат за потребите на згрижување на странски државјани и на лица без државјанство на кои СФРЈ им дава прибежиште.

Член 70

Актот за користење, закуп и други права на недвижностите од член 69 на овој закон го донесува Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на социјалната заштита.

7. Средства за репрезентација

Член 71

Средства за репрезентација, во смисла на овој закон, се недвижни и подвижни предмети наменети за потребите на репрезентација на сојузните органи (резиденции, земјишта, згради, средства за превоз и др.)

Член 72

Органите од член 14 на овој закон ги определуваат објектите што се сметаат како средства за репрезентација, ги утврдуваат програмите за прибавување, изградба и опремање на средствата за репрезентација и ги утврдуваат условите и начинот на користењето на тие средства.

Член 73

Органите од член 14 на овој закон ја утврдуваат организацијата на службата за вршење на работите на репрезентација и начинот на заштитата на средствата за репрезентација.

8. Средства на општествениот стандард

Член 74

Средства на општествениот стандард, во смисла на овој закон, се: рестораните, кујните, бифињата, одморалиштата, камповите, спортските и други објекти, прибавени со средства на буџетот на федерацијата, што служат за исхрана и рекреација на работниците, раководните работници, функционерите и на овластените функционери во сојузните органи.

Член 75

Органите од член 14 на овој закон ги определуваат, по прибавеното мислење од работните заедници, средствата на општествениот стандард, условите и начинот на користењето на тие средства и службите за вршење на работите во врска со одржувањето и заштитата на тие средства.

Член 76

Сојузните органи можат да здружуваат средства на општествениот стандард заради нивно општествено и економски целесобразно користење. Овие средства сојузните органи можат да ги здружуваат и со средствата на општествениот стандард на други општествени правни лица.

Средствата на општествениот стандард се здружуваат со самоуправни спогодба или со договор.

За здружувањето на средствата на општествениот стандард прибавени од средствата на буџетот на федерацијата одлучува функционерот односно овластениот функционер, по прибавено мислење од работната заедница.

9. Средства во странство

Член 77

Земјиштето, зградите, становите, подвижните предмети и материјалните права во странство, над кои СФРЈ има право на сопственост согласно со законодавството на земјата во која тие се наоѓаат, се средства во општествена сопственост.

Паричните средства во странство што ги има СФРЈ, во смисла на овој закон, се општествени средства.

Средствата од ст. 1 и 2 на овој член ги користат дипломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ во странство и претставништвата на сојузните органи во странство за вршење на своите задачи и работи.

Член 78

Прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со средствата во странство од член 77 на овој закон се врши според одредбите на овој закон.

Член 79

Недвижностите и опремата потребни за работа на претставништвата од член 77 на овој закон се прибавуваат во согласност со програмата што ја утврдува Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од Сојузниот извршен совет.

Член 80

Договорите за купување земјиште за изградба на згради, за изградба и купување на згради, како и за замена и закуп на земјиште и згради за потребите на претставништвата од член 77 на овој закон, ги склучува функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

Функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи може да го овласти шефот на дипломатското или на конзуларното претставништво на СФРЈ во странство да го склучи договорот од став 1 на овој член.

10. Примање и давање подароци во односите со странство

Член 81

Подароките што функционерите, раководните работници и работниците на сојузните органи од член 7 на овој закон ќе ги примат од претставник на странска држава, орган на странска држава, организација или институција

во странска држава или од странски државјанин стануваат општествена сопственост.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, функционерите, раководните работници и работниците на сојузните органи од член 7 на овој закон можат да стекнат сопственост над пригоден подарок со помала вредност, кој не може да биде во пари (монета), а што се дава за спомен или во знак на меѓународна соработка или солидарност.

Член 82

На претставници на странска држава, на орган на странска држава, на организација или институција на странска држава или на странски државјанин не можат да им се даваат подароци од средствата во општествена сопственост што ги користат сојузните органи.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, можат, за спомен или во знак на меѓународна соработка или солидарност, да се даваат приодни подароци со помала вредност од домашно производство.

За давањето подароци од став 2 на овој член одлучуваат сојузните органи од член 7 на овој закон.

Член 83

Собранието на СФРЈ односно телото што тоа ќе го овласти, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет можат да одлучат на шеф на странска држава, на претседател на парламент на странска држава или на претседател на влада на странска држава да може да му се даде подарок чијашто вредност е поголема од износот предвиден во член 84 став 1 на овој закон.

Член 84

Под пригоден подарок со помала вредност, во смисла на овој закон, се подразбира подарок чијашто вредност не го надминува износот од 50% на просечниот месечен личен доход на работниците во СФРЈ од претходната година.

Сојузниот извршен совет формира комисија за процена на вредноста на подароците.

Член 85

Одредбите на овој закон што се однесуваат на примањето и давањето подароци во односите со странство се применуваат и врз лицата што со одлука на надлежниот сојузен орган се определени да ја претставуваат СФРЈ.

Член 86

Функционерите, раководните работници и работниците на сојузните органи и лицата од член 85 на овој закон што од претставник на странска држава, орган на странска држава, организација или институција или од странски државјанин ќе добијат подарок, се должни тој подарок, без одлагање, да ѝ го пријават на комисијата од член 84 на овој закон, најдоцна во рок од 30 дена од денот на добивањето на подарокот.

Подарокот што ќе стане општествена сопственост му се предава на надлежниот орган што го определува Сојузниот извршен совет на чување или на излагање во определени простории на сојузните органи.

Подарокот за кој комисијата од член 84 на овој закон ќе процени дека е со помала вредност, му се предава во сопственост на примателот на подарокот.

Член 87

Одредбите на овој закон за примањето и давањето подароци во односите со странство не се однесуваат на подароците што од името на СФРЈ, со одлука на Собранието на СФРЈ односно на телото што тоа ќе го овласти, на Претседателството на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет, ѝ се даваат на странска држава од средствата во општествена сопственост што ги користат сојузните органи.

11. Средства за превоз

Член 88

Средства за превоз, во смисла на овој закон, се: патничките автомобили, товарните автомобили, автобусите, воздухопловите, пловните објекти и други средства што служат за потребите на превозот на сојузните органи.

Член 89

Средствата за превоз можат да ги користат функционерите, овластените функционери, раководните работници и работниците во сојузните органи.

Средствата за превоз се користат за вршење на службени работи, ако природата на работата и условите на работата тоа го бараат.

Член 90

Претседателот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, претседателот и членовите на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, претседателот на Сојузниот извршен совет и претседателот на Уставниот суд на Југославија користат патнички автомобил за вршење на своите функции.

Член 91

Условите и начинот на користењето на патнички автомобили ги уредуваат, и тоа:

1) за потребите на делегатите на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) за функционерите, овластените функционери и раководните работници што ги избира, именува односно назначува или дава согласност за назначувањето Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно неговото претседателство, освен за функционерите од точка 4 на овој член и за работниците во стручните служби на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) за функционерите, овластените функционери и раководните работници што ги именува односно назначува Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за работниците во стручните служби на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија – Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) на членовите на Сојузниот извршен совет, замениците на сојузните секретари и замениците на претседателите на сојузните комитети, како и за функционерите, овластените функционери и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет, за функционерите и работниците во републичките односно во покраинските органи што учествуваат во работата на сојузните органи и за работниците во сојузните органи, освен за работниците од точ. 2 и 3 на овој став – Сојузниот извршен совет.

Патничките автомобили што се користат во смисла на став 1 од овој член не можат да бидат дадени на постојано користење.

Член 92

Функционерот што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација односно овластениот функционер поблиску го уредува начинот на користењето на патничките автомобили во тој орган односно организација.

Член 93

Условите и начинот на користењето на воздухоплови, пловни објекти, автобуси, товарни автомобили и на други средства за превоз што служат за потребите на сојузните органи ги пропишуваат органите од член 14 на овој закон.

Член 94

Средствата за превоз се набавуваат од домашно производство.

Сојузниот извршен совет пропишува кога за определени службени потреби можат да се набават средства за превоз што не се произведуваат во СФРЈ (возила за протоколари потреби, за потребите на безбедноста, за одбранбени подготовки, за дипломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ во странство).

Средствата за превоз за потребите на сојузните органи не можат со надомест да се набавуваат од граѓанските правни лица и од граѓани во СФРЈ.

Член 95

За прибавување средства за превоз одлучува органот од член 14 на овој закон.

Прибавувањето се врши во согласност со програмата за набавка на средства за превоз, во рамките на средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за тие набавки.

Член 96

За Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и сојузните организации работите на превозот ги врши службата за превоз што ќе ја определи Сојузниот извршен совет.

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и општествено-политичките организации во федерацијата можат на службата за превоз од став 1 на овој член да ѝ ги доверат работите на превозот, под условите и на начинот пропишан за работа на таа служба.

Член 97

Сојузниот извршен совет ги определува сојузните органи на управата и сојузните организации и стручните и други служби на Сојузниот извршен совет кои можат непосредно да користат средства за превоз, ако тоа го бара природата на задачите и на работите што тие ги вршат.

12. Предмети со уметничка и културна вредност

Член 98

Предмети со уметничка и културна вредност, во смисла на овој закон, се дела на ликовната и применетата уметност и други дела од значење за културата на народите и народностите на Југославија (слики, скулптури, таписерии, теписи, повелби, музејски или библиографски примероци на книги и др.).

Член 99

Предмети со уметничка и културна вредност се прибавуваат на предлог од комисија што ја формира и чиишто членови ги именува сојузниот орган што тие предмети ги прибавува.

При прибавувањето на предмети со уметничка и културна вредност се води сметка за застапеноста на уметничките и културните достигнувања на народите и народностите на Југославија.

Сојузниот извршен совет ги пропишува условите и начинот на прибавувањето, користењето, одржувањето, чувањето и заштитата на предметите со уметничка и културна вредност.

13. Опрема и потрошен материјал

Член 100

Под опрема во смисла на овој закон, се подразбираат средствата на механиката и електрониката, електричните уреди, средствата за врска и комуникации, лабораториската опрема, канцеларискиот мебел, библиотеките, како и други предмети чиешто користење под редовни услови на употреба трае подлого од една година.

Средства на опремата се и паричните средства наменети за набавка на опрема, како и средствата за амортизација, ако амортизацијата за тие средства е пропишана.

Член 101

Под потрошен материјал, во смисла на овој закон, се подразбираат предмети кои со користењето ќе се потрошат во целост и чиешто користење под редовни услови на употреба трае до една година.

Член 102

Опремата и потрошниот материјал се прибавуваат под следните услови:

- 1) да се од домашно производство;
- 2) според капацитетот, функцијата и другите својства да одговараат на потребите за кои се прибавуваат;
- 3) да се прибавуваат во количество потребно сојузните органи непречено да ги извршуваат своите задачи и работи и да бидат што поцелосно и порационално искористени.

Сојузниот извршен совет пропишува кога и под кои услови може да се набавува опрема и потрошен материјал од увоз.

Член 103

Опремата се прибавува врз основа на програмата што ќе ја утврдат органите од член 14 на овој закон.

Во програмата за прибавување на опрема мора да се назначи опремата што ќе се набавува во странство.

Член 104

За прибавување на опрема и потрошен материјал одлучува функционерот односно овластениот функционер, во согласност со овој закон и со друг сојузен пропис, по прибавено мислење од работната заедница.

II. Парични средства

Член 105

Под парични средства, во смисла на овој закон, се подразбираат: средствата на буџетот на федерацијата, средствата на сметките на сојузните органи (готови пари и странска валута), хартии од вредност и девизи.

Условите и начинот на користењето и располагањето со паричните средства се уредуваат со сојузен закон и со буџетот на федерацијата.

III. Материјални права

Член 106

Материјални права, во смисла на овој закон, се: право на патент, право на лиценца, право на модел, право на мостра, право на жиг, право на користење на техничка документација, побарување и други материјални права утврдени со сојузен закон.

Сојузните органи ги прибавуваат, користат и располагаат со материјалните права во согласност со законот.

IV. Средства за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи

Член 107

Со средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи располагаат работниците во работните заедници на тие органи.

Средствата за заедничка потрошувачка ги користат работниците во работните заедници на сојузните органи во согласност со законот и со самоуправните општи акти на тие заедници.

Од средствата за заедничка потрошувачка се намираваат и обврските на работните заедници во сојузните органи.

Член 108

Ако поради реорганизација од сојузниот орган биде издвоен негов дел (организациона единица) и тој дел влезе во состав на друг сојузен орган, врз работната заедница на другиот сојузен орган се пренесува дел од средствата за заедничка потрошувачка и дел од правата и обврските на работната заедница, сразмерно со бројот на работниците што ќе бидат распоредени во друг сојузен орган.

Под обврски од став 1 на овој член се подразбираат обврските на работната заедница на сојузниот орган настанати до денот на припојувањето на делот од сојузниот орган кон друг сојузен орган.

Одредбата на став 1 од овој член сообразно се применува и кога поради реорганизација на сојузниот орган негов дел ќе влезе во состав на два или повеќе други сојузни органи.

Во случаите од ст. 1 и 3 на овој член, работната заедница на сојузниот орган од кој работниците се распоредуваат и работната заедница на сојузниот орган во кој работниците се распоредуваат, односно работните заедници во кои работниците се распоредуваат солидарно одговараат за обврските од став 1 на овој член.

Член 109

Ако сојузниот орган биде укинат, средствата за заедничка потрошувачка, правата и обврските на работната заедница на тој орган преминуваат врз работната заедница

ца на сојузниот орган во кој се распоредени работниците од укинатиот сојузен орган.

За обврските на работната заедница на укинатиот сојузен орган одговара работната заедница на сојузниот орган во кој се распоредени работниците до височината на вредноста на средствата за заедничка потрошувачка примени од работната заедница на укинатиот сојузен орган.

Член 110

Ако работниците на укинатиот сојузен орган бидат распоредени во два или повеќе сојузни органи, средствата за заедничка потрошувачка и правата и обврските на работната заедница во поглед на тие средства на укинатиот сојузен орган преминуваат врз работната заедница на сојузниот орган во кој се распоредени работниците на укинатиот сојузен орган сразмерно со бројот на работниците распоредени во тие сојузни органи, ако работните заедници на тие органи не се спогодот поинаку.

За обврските на работната заедница на укинатиот сојузен орган солидарно одговараат работните заедници на сојузните органи во кои се распоредени работниците на укинатиот сојузен орган до височината на средствата за заедничка потрошувачка што ги примиле од работната заедница на укинатиот сојузен орган.

Член 111

Ако ниеден сојузен орган не ги преземе работниците на укинатиот сојузен орган, средствата за заедничка потрошувачка и правата и обврските на работната заедница на укинатиот сојузен орган преминуваат врз СФРЈ.

Во случајот од став 1 на овој член за обврските на работната заедница на укинатиот сојузен орган одговара СФРЈ до износот на средствата за заедничка потрошувачка примени од работната заедница на укинатиот сојузен орган.

Глава трета

ЗАШТИТА, НАДЗОР И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

I. Заштита

Член 112

Договорите за купопродажба, замена, закуп, привремено користење и пренос на предмети, за градење и здружување на средства за градење, за прибавување со надомест и за отуѓување на материјални права, како и другите договори со кои се прибавуваат предмети односно материјални права или со нив се располага, се склучуваат по прибавеното мислење од Сојузното јавно правобранителство.

Сојузното јавно правобранителство е должно мислењето од став 1 на овој член да го даде веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Сојузниот орган е должен склучениот договор од став 1 на овој член да го достави до Сојузното јавно правобранителство во рок од 15 дена од денот на склучувањето.

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, ја утврдува височината на вредноста на предметите и на материјалните права, како и другите случаи во кои не мора да се прибави мислењето од став 1 на овој член.

Член 113

Сојузното јавно правобранителство е должно да поднесе тужба за поништување на договорот за купување односно за продажба на недвижност, што од името на СФРЈ е склучен со поединец или со граѓанско правно лице, ако за купената односно продадената недвижност договорената цена е очигледно несразмерна со прометната вредност на недвижноста во време на склучувањето на договорот.

Тужбата за побивање на договорот од став 1 на овој член се поднесува во рок од една година од денот на склучувањето на договорот.

Одредбите на овој член сообразно се применуваат и врз договорите за замена на недвижности.

II. Надзор

Член 114

Надзор над применувањето на одредбите на овој закон и на другите сојузни прописи за прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со средствата во општествена сопственост вршат, во согласност со својот делокруг и со одредбите на сојузниот закон, сојузните органи на управата од член 13 ст. 1 и 3 на овој закон.

Член 115

Во вршењето на надзорот, сојузниот орган на управата од член 13 ст. 1 и 3 на овој закон има право на увид во евиденцијата и документацијата за прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со средствата во општествена сопственост; право и должност да му укаже на функционерот односно на овластениот функционер на состојбата и проблемите во врска со користењето на средствата во општествена сопственост; право и должност да го извести Сојузниот извршен совет за утврдената состојба и за појавите во врска со прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со средствата во општествена сопственост и да ги предложи мерките што треба да се преземат заради отстранување на утврдените неправилности и незаконитости.

Сојузниот орган кај кој се врши надзор е должен на органот на управата што го врши надзорот да му овозможи увид во евиденцијата и документацијата за прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со средствата во општествена сопственост, да му даде потребни објасненија и податоци и да му даде помош во вршењето на тој надзор.

Член 116

Сојузните органи на управата од член 13 став 1 и став 3 точка 2 на овој закон се должни, кон предлогот на вршната сметка на буџетот на федерацијата да му поднесуваат на Собранието на СФРЈ редовни годишни извештаи за состојбата и појавите во поглед на прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со општествените средства што ги користат сојузните органи, со предлози на мерки.

Член 117

Самоуправна контрола над прибавувањето, користењето, управувањето и располагањето со средствата за заедничка потрошувачка вршат работниците во работната заедница на сојузниот орган, согласно со законот и со самоуправните општи акти на работната заедница.

III. Евиденција

Член 118

Евиденција за состојбата и движењето на средствата во општествена сопственост водат:

- 1) сојузните органи – за средствата што ги користат;
- 2) сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи – за средствата во странство, како и за станбените згради, становите и деловните простории што ги користат странските дипломатски и конзуларни претставништва во СФРЈ;
- 3) интересните заедници за домување што ги основале сојузните органи – за станбените згради, становите, становите за службени потреби и гаражите;
- 4) сојузниот орган на управата односно службата што ќе ја определи Сојузниот извршен совет – за недвижностите што ги користат сојузните органи, освен оние од точ. 2 и 3 на овој член.

Член 119

Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потреби на работниците и функционерите на сојузните органи води евиденција за становите, становите за службени потреби, гаражите и деловниот простор во станбените згради над кои право на располагање има СФРЈ, по сојузни органи и работни заедници на сојузните органи, и тоа:

- 1) на име на органите од член 14 на овој закон за становите, становите за службени потреби и гаражите што ги

користат функционерите и раководните работници, за становите и гаражите што ги користат лицата што добиле станови и гаражи во својство на функционери или раководни работници на тие органи, како и за становите и гаражите што ги користат други лица по основа на замена односно проширување добиено од тие органи;

2) на име на сојузните органи по работни заедници – за становите и гаражите што ги користат работниците на тие органи и лицата што добиле стан по основа на работен однос во тие органи, како и за становите и гаражите што ги користат други лица по основа на замена односно проширување добиено од органот односно од работната заедница;

3) ако станот, станот за службени потреби или гаражата не може да се евидентира на начинот од точ. 1 и 2 на овој член, се евидентира на име на Сојузниот извршен совет;

4) на име на Сојузниот извршен совет се евидентира деловниот простор што се наоѓа во станбените згради на сојузните органи.

Сојузните органи од член 14 на овој закон и работните заедници на сојузните органи водат евиденција за становите и гаражите над кои имаат право на давање на користење, со основни податоци за локацијата, структурата, големината и годишниот износ на амортизацијата на станот односно гаражата и податоци за корисникот на станот односно гаражата.

Член 120

Во евиденциите од член 118 на овој закон се истражуваат: вредноста, техничките податоци и намените на предметите и материјалните права.

Сојузниот извршен совет, на предлог од органот од член 13 ст. 1 и 3 на овој закон, ги пропишува видовите на евиденцијата, податоците што се внесуваат во тие евиденции, начинот на собирање на податоците што ќе бидат евидентирани, начинот на обработката и користењето на евиденциите и видовите на збирните евиденции и нивниот обем.

Прописот од став 2 на овој член ќе го донесе Сојузниот извршен совет во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 121

Ако дел од средствата во општествена сопственост биде пренесен врз република или автономна покраина, односно врз друго општествено правно лице, сојузниот орган е должен да ја предаде документацијата за тие средства.

Глава четврта

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

1. Стопански престапи

Член 122

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во сојузниот орган:

1) ако незаконито прибавува, користи, управува или располага со средства во општествена сопственост што се потребни за работата на сојузните органи (член 10 став 2);

2) ако прибавува предмети со надомест надвор од рамките на паричните средства предвидени во буџетот на федерацијата за таа намена (член 23 став 3);

3) ако без јавно наддавање или без собирање на понуди прибавува предмет во општествена сопственост за кој е пропишан таков начин на прибавување (член 25 став 1);

4) ако склучи договор за прибавување на земјиште или договор за пренос на земјиште без одлука на органот од член 14 на овој закон (член 33 ст. 2 и 3 и член 35 ст. 4 и 5);

5) ако спротивно на програмата за прибавување на службени простории или без овластување од Сојузниот извршен совет склучи договор за нивно прибавување (член 37 ст. 1 и 3);

6) ако склучи договор за пренос или договор за отуѓување на објекти од член 65 на овој закон без одлука на Сојузниот извршен совет (член 67 ст. 1 и 2);

7) ако од името на СФРЈ склучи договор за изградба или за купување на зграда, договор за купување на зем-

јиште за изградба или договор за замена или закуп на земјиште или на зграда за потребите на дипломатски или конзуларни претставништва на СФРЈ или на претставништва на сојузните органи во странство без овластување од функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи (член 80 став 2);

8) ако прибавува средства за превоз спротивно на прописите на Сојузниот извршен совет или ако тие средства ги прибавува со надомест од домашни граѓански правни лица или од граѓани на СФРЈ (член 94 ст. 2 и 3);

9) ако прибавува опрема без програма или спротивно на програмата (член 103).

2. Прекршоци

Член 123

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во сојузниот орган или работникот во работната заедница на сојузниот орган на кој му е доверено ракувањето со средства во општествена сопственост, ако тие средства ги користи спротивно на нивната намена и на задачите и работите за чие извршување се обезбедени тие средства (член 8 став 1 и член 11 став 1).

Член 124

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во сојузниот орган ако врши преправање, адаптација или други градежни работи на службените простории што не се во согласност со проектот според кој службените простории се изградени (член 40 став 1).

Член 125

Со парична казна од 300 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во сојузниот орган ако склучи договор без претходно прибавено мислење од Сојузното јавно правобранителство (член 112 став 1).

Член 126

Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во сојузниот орган или во надлежната интересна заедница ако не води евиденција за средствата во општествена сопственост или не ја води според одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (чл. 118 до 121).

Член 127

Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во сојузниот орган, во работната заедница на сојузниот орган или во надлежната интересна заедница:

1) ако во пропишаниот рок не ја среди евиденцијата за недвижностите што сојузниот орган ги користи или ако копија на средената евиденција, со документацијата, не му достави на сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа (член 131);

2) ако во пропишаниот рок не ги прибави исправите потребни за запишување на станбени згради или станови во јавната книга (член 132 ст. 1 и 2);

3) ако исправите од точка 2 на овој член во пропишаниот рок не и ги достави на надлежната интересна заедница (член 132 став 3);

4) ако во пропишаниот рок преку Сојузното јавно правобранителство не му поднесе на надлежниот орган барање за запишување на станбените згради или на становите во јавната книга (член 132 став 4).

Член 128

За водење на прекршочна постапка во прв степен по прекршоците од чл. 123 до 127 на овој закон се надлежни:

1) сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа – за прекршоците во врска со недвижностите, средствата за превоз, средствата за опрема и предметите со уметничка и културна вредност;

2) сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните – за прекршоците во врска со паричните средства;

3) сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи – за прекршоците во врска со средствата во општествена сопственост во странство и со станбените

згради, становите и деловните простории што ги користат странските дипломатски и конзуларни претставништва во СФРЈ;

4) Сојузниот секретаријат за народна одбрана – за прекршоците во врска со средствата во општествена сопственост што ги користат тој орган, сојузните организации во неговиот состав и Југословенската народна армија.

Глава петта

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 129

Сојузните органи што користат недвижности во општествена сопственост се должни во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон да ја соберат потребната документација за тие недвижности, ако правото на располагање на СФРЈ врз нив не е запишано во јавната книга. Под оваа документација се подразбираат исправите со кои се докжува правото на располагање на СФРЈ врз недвижностите.

Ако сојузниот орган што ги користи недвижностите не може да ги прибави исправите од став 1 на овој член, ќе преземе мерки за обезбедување на докази за правото на располагање на СФРЈ врз недвижностите.

Ако сојузниот орган што ги користи недвижностите располага со исправите од став 1 на овој член, должен е веднаш да му ги достави на Сојузното јавно правобранителство заради поднесување предлог до надлежниот орган за запишување на правото на располагање на СФРЈ врз тие недвижности.

Запишувањето на правото на располагање на СФРЈ врз недвижностите ќе се изврши и ако за правната исправност на актот (договорот) за стекнување на правото на располагање врз недвижностите не е прибавено мислење од Сојузното јавно правобранителство.

Член 130

Сојузниот орган што користи недвижности е должен во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон да изврши попис на недвижностите врз кои е запишано право на користење, односно право на располагање на СФРЈ.

Ако се утврди дека недвижноста од став 1 на овој член ја користи неовластен држател, надлежниот сојузен орган на управата од член 13 став 1 и став 3 точ. 2 и 3 на овој закон ќе поднесе барање до Сојузното јавно правобранителство односно до Военото правобранителство да поведе постапка пред судот или пред друг орган заради враќање на таа недвижност на федерацијата.

За недвижностите што ги користат други општествени правни лица Сојузниот извршен совет, во рок од шест месеци од денот на истекот на рокот од став 1 на овој член, ќе одлучи дали недвижноста ќе му се предаде на друг орган, ќе се замени за друга недвижност, ќе се пренесе, со надомест или без надомест, врз друго општествено правно лице, ќе му се даде на друго општествено правно лице на привремено користење или ќе се отуѓи од средствата во општествена сопственост.

Член 131

Сојузните органи се должни во рок од две години од денот на влегувањето во сила на прописот од член 120 став 2 на овој закон да ја средат евиденцијата за недвижностите што ги користат и копиите од таа евиденција, со документацијата, да му ги достават на сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа.

Член 132

Сојузните органи за чии потреби се прибавени станбени згради, станови, односно гаражи врз кои СФРЈ не е запишана како носител на правото на располагање, се должни во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги прибават исправите потребни за тоа запишување.

Одредбата на став 1 од овој член се применува и врз работните заедници на сојузните органи.

Сојузните органи и работните заедници на тие органи се должни исправите од став 1 на овој член да ги до-

ставаат, во рок од два месеца од денот на истекот на рокој на тој став, на надлежната интересна заедница.

Интересната заедница од став 3 на овој член е должна, во натамошен рок од шест месеци, преку Сојузното јавно правобранителство да поднесе барање за запишување на зградите, становите, односно гаражите во јавната книга.

Член 133

Прописите од член 14 став 4, член 25 став 2, член 40 став 2, член 68, член 91 точка 4, член 94 став 2, член 97, член 99 став 3, член 102 став 2 на овој закон ќе ги донесе Сојузниот извршен совет во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 134

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на организацијата на сојузната управа ќе утврди, во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, кои недвижности повеќе не се потребни за вршење на задачите и работите на сојузните органи и ќе му предложи на Сојузниот извршен совет да се пренесат, со надомест или без надомест, врз општествени правни лица, да се заменат или отуѓат, во согласност со одредбите на овој закон.

Член 135

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) одредбите на член 33 став 1 и на член 44 став 1 од Законот за прометот со земјишта и згради („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/65, 57/65, 17/67 и 11/74);

2) Основниот закон за користење на патнички автомобили во општествена сопственост и за начинот на располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/64);

3) одредбите на чл. 4, 14 и 15 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и за управувањето со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75).

Член 136

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за забрана на примање подароци од страна на претставници и членови на делегации и за забрана на давање подароци од општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/65).

312.

Врз основа на член 11 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85) и член 31 став 2 точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/86), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на 5-тата седница одржана на 27 февруари 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1987 ГОДИНА

1. Во Одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/87) во точка 3 зборовите: „до 31 март” се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Бр. 124/4-87
27 февруари 1987 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Претседател
на Собранието на Фондот,
Горѓе Јанковиќ, с.р.

313.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за основите на општествените совети и за сојузните општествени совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување, на седницата одржана на 13 февруари 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ

За претседател на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување се избира почнувајќи од 13 февруари 1987 година – Киро Хаџи Василев.

Бр. 01-51/1
13 февруари 1987 година
Белград

Сојузен општествен совет за прашања на општественото уредување

Претседател на Советот,
д-р Тихомир Влашкалик, с.р.

314.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за основите на општествените совети и за сојузните општествени совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување, на седницата одржана на 13 февруари 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ

Се разрешува од должноста секретар на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување Ратомир Слијепчевиќ со 13 февруари 1987 година, поради заминување на нова должност.

Бр. 01-51/2
13 февруари 1987 година
Белград

Сојузен општествен совет за прашања на општественото уредување

Претседател на Советот,
д-р Тихомир Влашкалик, с.р.

315.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за основите на општествените совети и за сојузните општествени совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување,

штествен совет за прашања на општественото уредување, на седницата одржана на 13 февруари 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ

За секретар на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување се именува Милан Бабиќ, советник на претседателот на тој совет, почнувајќи од 13 февруари 1987 година.

Бр. 01-51/3
13 февруари 1987 година
Белград

Сојузен општествен совет за прашања на општественото уредување

Претседател на Советот,
д-р Тихомир Влашкалик, с.р.

316.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕН ЕТАЛОН-УРЕД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХРОНОТАХОГРАФИ И ТАКСАМЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат работните еталон-уреди за испитување на хронотахографи и таксаметри (во натамошниот текст: уредите), кога хронотахографи и таксаметри не се вградени во возилото.

Уредите од став 1 на овој член не можат да испитуваат саатни механизми.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. RE. B-4/1.

Член 2

Под уреди, во смисла на овој правилник, се подразбираат уредите што создаваат влезна информација која е потребна за работа на хронотахографите или таксаметрите. Влезната информација се дава со вртење на излезното вратило на уредот, ако за работа на хронотахографот или таксаметарот и потребна механичка информација, или се дава во форма на електрични сигнали со определени својства, ако за работа на хронотахографот или таксаметарот е потребна информација во електрична форма.

Информацијата за вртењето на влезното вратило се изразува во форма во која е изразена и константата на мерилото „к“ односно во „0/km“, а информацијата во електрична форма се изразува во „imp/km“.

Член 3

Опсезите на мерењето на уредот мораат да бидат:
1) за мерење на изминатиот пат од 0m до 9999 m, со вредност на најмалиот поделок од 1 m;

2) за мерење на симулираната линеарна брзина од 5,0 km/h до 180 km/h, со вредност на најмалиот поделок од 0,1 km/h. Опсегот на мерењето на линеарната брзина е утврден за вредноста на константата $k = 1000$ 0/km.

Член 4

Границата на допуштената грешка на уредот, без оглед на избраната вредност на константата „к“, мора да биде:

1) $\pm m$ за мерење на изминатиот пат;

2) помала или еднаква на $\pm 0,3\% \pm 0,1$ km/h, за вредноста на линеарната брзина во опсег од 10 km/h до 180 km/h;

3) помала или еднаква на $\pm 0,3\% \pm 0,5 \text{ km/h}$, за вредноста на линеарната брзина во опсег од 5 km/h до 10 km/h .

Член 5

Референтните услови за работа на уредот се:

- 1) температура на околината во опсег од 10°C до $+40^\circ\text{C}$;
- 2) влажност на воздухот во опсег $65\% \pm 15\%$;
- 3) напон на наизменичната струја $220/380\text{V} \pm 10\%$, односно номинална вредност на напонот за напојување $\pm 10\%$;
- 4) зачестеност $50 \text{ Hz} \pm 1\%$.

Член 6

Уредите мораат да ги имаат следните делови:

- 1) погонски склоп за создавање на механичка информација за погон на мерилото;
- 2) давач на електрична информација за погон на мерилото;
- 3) склоп за регулирање на вредноста на линеарната брзина;
- 4) сметачка единица што ја сочинуваат: „мерилото на изминатиот пат, мерилото на симулираната линеарна брзина и склопот за одбирање на вредноста на константата „к““;
- 5) команден склоп;
- 6) показан уред, со сигнализација (индикатори);
- 7) рамка со надворешна обвивка.

Член 7

Погонскиот склоп на уредот мора да биде изведен како електромоторен погон, кај кој може да се менува насоката на вртењето на погонското вратило.

Мокноста на електромоторниот погон од став 1 на овој член мора да биде така димензионирана што да можат да се совладаат сите отпори на движењето што се јавуваат кај механизмите на хронотахографот и таксаметарот, без оглед на вредноста на моментно симулираната брзина.

За да се заштити погонскиот склоп од преоптоварување или прегорување, мора да постои соодветна сигнализација или заштита.

Погонскиот склоп мора да има такви карактеристики во поглед на забрзувањето и забавувањето што да е можно да се симулира промената на линеарната брзина (забрзување, забавување), која по вредноста е поголема или еднаква на $\pm 2 \text{ m/s}^2$.

Член 8

Давачот на електричната информација мора да дава таков број импулси што да е можан преглед на сите електронски хронотахографи и таксаметри, т. е. 4 импулси по обрт, 8 импулси по обрт и 16 импулси по обрт на излезното вратило на уредот.

Нивото и формата на сигналот мораат да бидат приспособени кон нивото и формата на сигналот за хронотахографи и таксаметри, во зависност од нивниот напон за напојување.

Член 9

Склопот за регулирање на вредноста на линеарната брзина на уредот мора да обезбеди постепено регулирање во целиот опсег на мерењето на вредноста на линеарната брзина.

Регулираната брзина мора да се одржува автоматски, и во интервал од 5 min не смее да настапи промена на вредноста на линеарната брзина поголема од $\pm 0,3 \text{ km/h}$.

Склопот за регулирање на вредноста на линеарната брзина мора да биде изработен така што да може да се оствари најмал прираст на линеарната брзина, кој по вредноста е еднаков на $\pm 0,1 \text{ km/h}$.

Член 10

Мерилото на изминатиот пат мора да биде конструирано така што изминатиот пат секогаш да го покажува во метри, без оглед на вредноста на избраната константа „к“.

Мерилото на симулираната линеарна брзина својата работа ја заснова врз работата на мерилото на зачестеноста. Мерниот интервал не смее да биде подолг од 1 с. Ста-

билноста на временската база мора да биде еднаква или поголема од 1×10^{-5} .

Константата „к“ мора да се регулира во форма „0/km“, со најмал прираст од $10/\text{km}$, односно константата „к“ мора да се задава во форма на цел број.

Член 11

Командниот склоп управува:

- 1) со задвижувањето на погонскиот склоп;
- 2) со регулирањето на вредноста на симулираната брзина;
- 3) со мерењето на изминатиот пат (почеток на мерењето, запирање, враќање на нула);
- 4) со одбирањето на мерната величина (пат, брзина).

Член 12

Показниот уред мора да има покажувач на линеарната брзина, кој служи и за покажување на изминатиот пат кога е одбрана таа функција.

Висината на цифрите на покажувачот не смее да биде помала од 10 mm .

Освен покажувачот од став 1 на овој член, уредот може да има и покажувач на вкупно изминатиот пат за време на испитувањето на таксаметарот или хронотахографот.

На показниот уред покрај секоја команда мора да постои припаѓачка сигнализација или ознака која означува во која состојба е командата (активна – пасивна), односно може да изостане сигнализацијата ако со активирањето на командата се менува нејзината првобитна положба и на тој начин се означува активната или пасивната состојба.

Член 13

Рамката со надворешна обвивка мора да обезбеди зацврстување на сите склопови и на свитливото вратило, кое служи за погон на хронотахографот или таксаметарот. Зацврстувањето на свитливото вратило мора да се врши со помош на навртка со навој $22 \times 1,5 \text{ mm}$.

Член 14

Освен деловите што се наведени во член 6, уредите можат да ги имаат и следните додатни делови:

- 1) склопови за автоматизирање на процесот на мерењето кои се програмираат;
- 2) временски релее за определување на траењето на одделна операција за време на прегледот;
- 3) сензори (акустички, фотосензори и други) за автоматизирање на управувањето со процесот на мерењето;
- 4) додатни сметачки единици за автоматско пресметување на грешката и други склопови што го автоматизираат и подобруваат процесот на мерењето;
- 5) извор на еднонасочна струја 12 V и 24 V .

Член 15

Со конструкцијата на уредот мораат да бидат предвидени места за втиснување на жигови.

По исклучок, на погонскиот склоп не мора да има место за втиснување на жиг.

Член 16

Натписите и ознаките на уредот мораат да бидат испишани на еден од јазичите и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 17

На натписната плоча на уредот мораат да се наоѓаат следните натписи и ознаки:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) ознака на типот и фабрички број на уредот и годината на производството;
- 3) службена ознака на типот на уредот, ако е извршено испитување на типот;
- 4) номинална вредност на максималната симулирана линеарна брзина (измерено за вредноста на константата „к“ = 10000 km).

Член 18

На командниот уред покрај секоја команда односно сигнализација мора да биде јасно назначена нејзината функција.

На показниот уред мора да биде испишано:

- 1) „m“ – покрај покажувачот на изминатиот пат;
- 2) „km/h“ – покрај покажувачот на симулираната линеарна брзина;
- 3) „o/km“ или „imp/km“ – покрај ознаката што ја претставува вредноста на избраната константа „k“;
- 4) „imp“ – покрај бројот што го означува избраниот број на импулси по еден обрт.

Член 19

Уредите произведени пред денот на влегувањето на овој правилник во сила ќе се примаат на преглед ако ги исполнуваат условите од член 4 на овој правилник.

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-1116/1
12 март 1987 година
Белград

В. Д. Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с. р.

317.

Врз основа на член 17 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Во Наредбата за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86) во точка 7 став 1 зборот: „и“ се заменува со запирка, а по бројот: „5,000.000“ се додаваат зборовите: „и 10.000.000“.

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-4437/2
17 март 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

318.

Врз основа на член 266 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ КОРИДОРИ

1. Со оваа наредба се утврдуваат граничните коридори за прелетување на воздухоплови преку југословенската граница.

2. Граничен коридор над копното, во смисла на оваа наредба, е пресек на проекцијата на широчината на утврдениот воздушен пат и на државната граница, а над отворено море – пресек на проекцијата на широчината на ут-

врдениот воздушен пат и на граничната линија на проширениот контролиран воздушен простор.

3. Пресекот на оската на граничниот коридор и на државната граница, односно на граничната линија на проширениот контролиран воздушен простор се определува со географски координати, географски назив и кодирана комбинација од пет букви на абетада за граничните коридори во чија близина се наоѓа соодветно радио навигационо средство.

4. Гранични коридори се:

1) на југословенско-австриската граница:

– коридорот Мурек – MUREG	4642,4N	1548,6E
– коридорот Шентил – GOLVA	4642,5N	1539,2E
– коридорот Дравоград – RAD-	4638,8N	1512,8E

LY	– коридорот Олшева – KLAGY	4629,9N	1448,8E
	– коридорот Згорње Језерско – БЕРТА	4626,3N	1438,0E

	– коридорот Јесенице – TELSI	4627,7N	1415,4E
	– коридорот Мојстрана – ISTRI	4630,0N	1357,6E

2) на југословенско-унгарската граница:

– коридорот Суботица – KE-	4610,4N	1936,3E
LEB		
– коридорот Готалово – KOP-	4614,4N	1658,4E
RY		

3) на југословенско-романската граница:

– коридорот Велико Градиште	4445,5N	2131,5E
– коридорот Ватин – MAVIT	4514,4N	2118,5E

4) на југословенско-бугарската граница:

– коридорот Димитровград –	4259,0N	2248,5E
-ДИМИТ		

5) на југословенско-грчката граница:

– коридорот Козјак – TALAS	4104,6N	2155,0E
– коридорот Дојран – RUGAS	4120,0N	2249,3E

6) спрема отвореното море:

– коридорот Rodon	4127,8N	1906,0E
– коридорот ДУбровник – GRAYE	4130,0N	1808,0E
– коридорот островото Палаг-ружа – KATTI	4230,4N	1603,2E
– коридорот островото Јабука – TUNAL	4259,8N	1517,4E
– коридорот Сплит – TORPO	4222,8N	1426,8E
– коридорот Мали Лошињ – KERAB	4401,0N	1355,5E
– коридорот Умаг – ROTAR	4514,8N	1300,0E

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на граничните коридори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/86).

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 761/2
27 февруари 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

319.

Врз основа на член 59 став 1 точка 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ STILBO-ESTROL ADSORBAT а 50 ml, ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА, ПРОИЗВОДОТ НА СОЗТ „ПЛИВА“ – ЗАГРЕБ

1. Се повлекува од промет лекот за употреба во ветерината STILBOESTROL ADSORBAT а 50 ml, производ на Сложаната организација на здружен труд „ПЛИВА“ – Загреб, за кој е утврдено дека предизвикува штетни последици.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количини на тој лек да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение.

3. Производителот на лекот од точка 1 на ова решение е должен сите затечени и вратени количини на лекот да ги уништи.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1016/3
16 февруари 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с.р.

320.

Врз основа на член 59 став 1 точка 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ STILBOESTROL МАСЛЕН РАСТВОР 0,5% а 5 × 5 ML ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА, ПРОИЗВОД НА СОЗТ „ПЛИВА“ – ЗАГРЕБ

1. Се повлекува од промет лекот за употреба во ветерината STILBOESTROL маслен раствор 0,5% а 5 × 5 ml, производ на Сложената организација на здружен труд „Плива“ – Загреб, за кој е утврдено дека предизвикува штетни последици.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количини на тој лек да му ги вратат на производителот, во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение.

3. Производителот на лекот од точка 1 на ова решение е должен сите затечени и вратени количини на лекот да ги уништи.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1016/1
16 февруари 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с.р.

321.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), во врска со одредбата на реден број 7 (14) на одделот Статистика на угостителството и туризмот од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година, која е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ СЕДУМДНЕВНА ТУРИСТИЧКА АНКЕТА

1. Статистичкото истражување Седумдневна туристичка анкета (ТУ-11в) ќе се спроведе во периодот од 15 април до 30 октомври 1987 година.

2. Податоците за истражувањето од точка 1 на ова решение ги поднесуваат избраните организации на здружен труд од туристичкото стопанство.

3. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се соберат податоци за бројот на леглата, бројот на домашните туристи и бројот на странските туристи.

4. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика.

5. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе го спроведе Сојузниот завод за статистика.

6. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучиво за статистички цели.

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 001-1041
4 март 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Грушковик, с.р.

322.

Врз основа на член 45 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), член 2 став 3, член 12 и член 21 став 1 од Уредбата за издавање на уверенија и за заверување на исправи што ги придружуваат стоките при извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85) и чл. 26 и 76 од Статутот на Стопанската комора на Југославија, Собранието на Стопанскаа комора на Југославија, на седницата одржана на 24 декември 1986 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ФОРМИТЕ НА УВЕРЕНИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ШТО ГИ ПРИДРУЖУВААТ СТОКИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ

И. УВОДНИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се определува кои уверенија и исправи ги издаваат односно заверуваат, согласно со одредбите на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини и регионалните односно основните стопански комори (овластени комори), ако со договорот со странска фирма или со меѓународен договор е предвидено соодветни уверенија односно исправи да ги придружуваат стоките при извозот.

Со оваа одлука се определуваат и начинот на издавање и формите на уверенијата и начинот на заверување на исправите што ги придружуваат стоките при извозот.

II. ОВЛАСТЕНИ КОМОРИ

2. Овластените комори издаваат уверенија и ги заверуваат исправите што ги придружуваат стоките при извозот, согласно со одредбите на Уредбата за издавање на уверенија и за заверување на исправи што ги придружуваат стоките при извозот (во натамошниот текст: Уредбата) и со одредбите на оваа одлука.

3. Овластените комори ги издаваат уверенијата од член 2 став 1 точ. 1 до 5 на Уредбата и ги заверуваат исправите од член 3 на Уредбата, освен уверенијата од член 2 став 1 точка 4 што ги издава Стопанската комора на Југославија.

III. ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА

4. Уверенијата што ги придружуваат стоките при извозот се издаваат на писмено барање од организацијата на здружен труд, која кон барањето ги прилага следните исправи:

1) за уверение за југословенско потекло на стоките – писмени докази дека стоките се од југословенско потекло во смисла на чл. 6, 7 и 9 од Уредбата и пополнет образец на уверението за југословенско потекло на стоките;

2) за уверение за фактите за кои овластената комора води евиденција – доказ дека тоа уверение ѝ е потребно како исправа што ги придружува стоките при извозот;

3) за уверение за виша сила, за потекло на стоките од трета земја и за стоките што се увезуваат заради извоз (работа на посредување во надворешнотрговскиот промет) - исправи во смисла на член 10 од Уредбата;

5. Уверението се издава веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на барањето за издавање на уверение.

Уверението го потпишува овластеното лице и го заверува со печат на овластената комора.

6. Барање за издавање на определено уверение може да се одбие ако овластената комора утврди дека на организацијата на здружен труд таква исправа не ѝ е потребна, односно ако кон барањето за издавање уверение не приложи веродостојни докази. Барањето за издавање уверение овластената комора го одбива со решение. На решението за одбивање издавање уверение може да се вложи приговор до надлежниот орган на овластената комора согласно со нејзиниот статут. Се смета дека барање за издавање на определено уверение е одбиено ако овластената комора во рокот од точка 5 на оваа одлука не го издаде барањето уверение или не донесе решение за одбивање на барањето за издавање на тоа уверение.

7. Овластените комори се должни, согласно со член 13 став 1 од Уредбата, копија на уверението и другите исправи што се прилагаат кон барањето за издавање уверение да ги чуваат во својата евиденција.

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА УВЕРЕНИЈАТА

Барање за издавање уверение за југословенско потекло на стоките се поднесува и уверение за југословенско потекло на стоките се издава на образци што се еднообразни за целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Еднообразните образци на уверенијата и на барањата за издавање уверенија ги утврдуваат спогодбено овластените комори ако тие борасци не се определени со меѓународен договор или со договор меѓу организацијата на здружен труд и странскиот партнер.

Ако со меѓународен договор што го потпишала односно кон кој пристапила Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно со договорот меѓу организацијата на здружен труд и странскиот партнер се предвидени формата и содржината на уверенијата, ќе се применат тие договори.

9. Стопанската комора на Југославија ги издава образците на барањата за издавање уверенија и на уверенијата од точка 8 на оваа одлука.

Стопанската комора на Југославија води евиденција за серијата и бројот на печатените образци и за образците издадени на овластени комори.

10. Уверението за фактите за кои овластените комори водат евиденција, за виша сила, за потекло на стоките од трета земја и за стоките што се увезуваат заради извоз содржи увод, ознака, предмет, број и датум на издавањето, потпис на овластениот работник и печат.

Уводот на уверението содржи: назив на овластената комора што го издава уверението, пропис врз основа на кој се издава уверението, фирма односно назив и седиште на организацијата на здружен труд што поднела барање за издавање уверение, целта на издавањето на уверението и дали уверението се издава врз основа на службена евиденција или по спроведена постапка.

Со предметот на уверението се потврдуваат фактите согласно со барањето од организацијата на здружен труд.

Уверение за потекло на стоките од трета земја се издава според податоците содржани и во образецот на уверението за југословенско потекло на стоките.

Уверението се издава под бројот и датумот под кој се води евиденцијата на овластената комора.

11. Уверението се издава на странски јазик, ако тоа го бара организацијата на здружен труд.

12. Овластените комори водат евиденција за издадените уверенија што ги придружуваат стоките при извозот.

V. КОНТРОЛА И СОРАБОТКА ПРИ ИЗДАВАЊЕТО УВЕРЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО НА СТОКИТЕ

13. Овластените комори се должни преку овластените стручни лица (контролори) да ја проверуваат точноста на податоците наведени во исправите што служат како доказ за издавање уверение за југословенско потекло на стоките.

14. Овластените комори се должни да состават листи на лицата од редот на стручњаци (контролорите), по струки, кои по потреба ќе вршат проверување (контрола), односно увид во финансиската и друга документација и контрола на производството на стоките во врска со издавањето уверение за југословенско потекло на стоките.

За контрола на финансиската и друга документација можат да се определат работници што имаат најмалку виша школска подготовка од економска насока, најмалку три години работно искуство на работи од финансиско-книговодствена струка и пасивно знаење најмалку на еден светски јазик.

За контрола во производството на стоките можат да се определат работници од определена струка според видот на производството, што имаат најмалку виша школска подготовка и најмалку три години работно искуство на работи од својата струка.

По утврдувањето на листата на контролори, овластените комори ќе му издадат на секој контролор овластување за вршење контрола во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка.

VI. ПОСТАПКА И НАЧИН НА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ

15. Кога со меѓународен договор или со договорот на организацијата на здружен труд со странскиот партнер е предвидено определени стоки при извозот, покрај уверенијата, да ги придружуваат определени заверени исправи, организацијата на здружен труд поднесува писмено барање до овластената комора за заверка на таквата исправа. Организацијата на здружен труд кон барањето прилага доказ за потребата од заверка на определена исправа (копија или извод од договорот со странскиот партнер и сл.). Исправата што се заверува мора да биде уредно пополнета и потпишана од овластеното лице. Кон исправата што се заверува се поднесува и копија од исправата.

Ако организацијата на здружен труд ги поднела потребните докази кон барањето, овластената комора го заверува оригиналот на исправата, а копијата на заверената исправа со барањето од организацијата на здружен труд и со приложените докази ја задржува за своја евиденција.

VII. ФОРМА И СОДРЖИНА И ПЕЧАТИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕНИЈА И ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ИСПРАВИ

16. За издавање уверенија и за заверување на исправите што ги придружуваат стоките при извозот, овластените комори имаат по два еднообразни печати што ги ставаат на издадените уверенија и на заверените исправи.

На печатот се напишани називот и седиштето на комората. Еден печат е напишан на еден од јазиците на народите на Југославија и на англиски јазик, а друг на еден од јазиците на народите на Југославија и на француски јазик. Печатите имаат тркалезна форма, со пречник од 40 mm и се изработени од гума.

17. Потписите на овластените лица во овластените комори и отпечатоците на печатите се депонираат во Стопанската комора на Југославија. Депонирање се врши пред употребата на печатот и потпишувањето од овластеното лице.

Секоја промена на овластеното лице или изработка на нов печат се пријавува и се врши ново депонирање во Стопанската комора на Југославија.

18. Заверување на исправата од точка 15 на оваа одлука се врши со штембил на овластената комора. Штембилот го содржи зборот: „видено“ на определен странски јазик на кој е пополнета исправата.

Под штембилот од став 1 на оваа точка се потпишува овластеното лице и го заверува со печатот од точка 16 на оваа одлука.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

19. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на издавањето и за формите на уверенијата и за начинот на заверувањето на исправите што ги придружуваат стоките при извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/83).

20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/173

24 декември 1986 година

Белград

Стопанска комора на Југославија

Претседател
на Собранието
Светислав Радивоевиќ, с. р.

323.

Врз основа на член 269 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), во врска со член 3 од Договорот за соработка и усогласување на работата врз задачите и работите од заеднички интерес во определени области („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80 и 19/87), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАЦИОНИ ОДБОРИ ЗА ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ НА СТОПАНСТВОТО И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Во Договорот за формирањето на координациони одбори за одделни области на стопанството и на општествените дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/82) во член 1 точката 1 се брише.

Досегашната точка 2, која станува точка 1, се менува и гласи:

„Координационен одбор за образование, култура, физичка и техничка култура“.

Досегашната точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3.

Член 2

Во член 2 ставот 1 се брише.

Досегашниот став 2, кој станува став 1, се менува и гласи:

„Координациониот одбор за образование, култура, физичка и техничка култура ги разгледува прашањата од областа на образованието, културата, физичката и техничката култура, а посебно прашањата што се однесуваат на: воспитувањето, образованието и културата, образованието на децата на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство; соработката со странство во овие области; развојот и унапредувањето на системот на воспитувањето и насоченото образование; развојот на телесната и техничката култура; развојот на спортските дејности и спортската култура; развојот на спортската соработка со странство и други прашања од овие области што се од заеднички интерес.“

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3.

Член 3

Во член 3 точката 1 се брише.

Досегашната точка 2, која станува точка 1, се менува и гласи:

„Координациониот одбор за образование, култура, физичка и техничка култура – претставници на: Стопанската комора на Југославија, Сојузот на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за култура, Сојузот на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за воспитување и насочено образование, Сојузот за физичка култура на Југославија и Сојузот за техничка култура на Југославија;“.

Досегашните точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3.

Член 4

Во член 5 точката 1 се брише.

Точката 2, која станува точка 1, се менува и гласи: „Координациониот одбор за образование, култура, физичка и техничка култура – претставници на: републичките и покраинските органи надлежни за прашањата на образованието, културата, физичката култура, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, Сојузното биро за работи на вработувањето и Културно-просветната заедница на Југославија;“.

Точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3.

Член 5

Во член 7 точката 1 се брише.

Точката 2, која станува точка 1, се менува и гласи: „На Координациониот одбор за образование, култура, физичка и техничка култура: Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа и републичките и покраинските органи надлежни за прашањата на образованието, културата, физичката и техничката култура.“

Во подготовката на определени стручни материјали може да учествуваат и самоуправните интересни заедници во областа на образованието, културата, физичката и техничката култура;“.

Точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3.

Член 6

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат сите учесници на овој договор.

Член 7

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 4 февруари 1987 година

За Сојузниот извршен совет,
д-р Драги Данев, с. р.
член на Сојузниот извршен совет

За Извршниот совет на
Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
д-р Орхан Зубчевиќ, с. р.
заменик на претседателот на
Републичкиот комитет за
образование, наука, култура
и физичка култура

За Извршниот совет на
Собранието на СР
Македонија,
д-р Саво Климовски, с. р.
член на Извршниот совет на
Собранието на СР
Македонија и претседател
на Републичкиот комитет за
образование и физичка
култура

За Извршниот совет на
Собранието на СР
Словенија,
Франци Пивец, с. р.
член на Извршниот совет на
Собранието на СР
Словенија и претседател на
Републичкиот комитет за
вработување, образование и
физичка култура

За Извршниот совет на
Собранието на СР Србија,
Миломир Петровиќ, с. р.
претседател на
Републичкиот комитет за
образование и физичка
култура

За Извршниот совет на
Саборот на СР Хрватска,
Божидар Гагро, с. р.
претседател на
Републичкиот комитет за
просвета, култура, физичка
и техничка култура

За Извршниот совет на
Собранието на СР Црна
Гора,
Миодраг Лекиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
претседател на
Републичкиот комитет за
образование, наука и
култура

За Извршниот совет на
Собранието на САП
Војводина,
Владислав Радаковиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
претседател на
Покраинскиот комитет за
образование и култура

За Извршниот совет на
Собранието на САП Косово,
д-р **Ејуп Хачити**, с. р.
член на Извршниот совет на
Собранието на САП Косово
и претседател на
Покраинскиот комитет за
образование, наука и
култура

324.

Врз основа на член 269 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА СОРАБОТКА И УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАБОТАТА ВРЗ ЗАДАЧИТЕ И РАБОТИТЕ ОД ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЛАСТИ

Член 1

Во Договорот за соработка и усогласување на работата врз задачите и работите од заеднички интерес во определени области („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80), членот 9 се менува и гласи:

„Претседателот на Координациониот одбор го именува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови за време од четири години.“

Член 2

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат сите учесници на овој договор.

Член 3

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 4 февруари 1987 година

За Сојузниот извршен совет,
д-р **Драги Данев**, с. р.
член на Сојузниот извршен
совет

За Извршниот совет на
Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
д-р **Орхан Зубчевиќ**, с. р.
заменик на претседателот на
Републичкиот комитет за
образование, наука, култура
и физичка култура

За Извршниот совет на
Собранието на СР
Македонија,
д-р **Саво Климовски**, с. р.
член на Извршниот совет на
Собранието на СР
Македонија и претседател
на Републичкиот комитет за
образование и физичка
култура

За Извршниот совет на
Собранието на СР
Словенија,
Франци Пивец, с. р.
член на Извршниот совет на
Собранието на СР
Словенија и претседател на
Републичкиот комитет за
воспитување, образование и
физичка култура

За Извршниот совет на
Собранието на СР Србија,
Миломир Петровиќ, с. р.
претседател на
Републичкиот комитет за
образование и физичка
култура

За Извршниот совет на
Саборот на СР Хрватска,
Божидар Гагро, с. р.
претседател на
Републичкиот комитет за
просвета, култура, физичка
и техничка култура

За Извршниот совет на
Собранието на СР Црна
Гора,
Миодраг Лекиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
претседател на
Републичкиот комитет за
образование, наука и
култура

За Извршниот совет на
Собранието на САП
Војводина,
Владислав Радаковиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
претседател на
Покраинскиот комитет за
образование и култура

За Извршниот совет на
Собранието на САП Косово,
д-р **Ејуп Хачити**, с. р.
член на Извршниот совет на
Собранието на САП Косово
и претседател на
Покраинскиот комитет за
образование, наука и
култура

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОБЛИСКИТЕ МЕРИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОСНОВАЊЕ НА РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

1. Основните организации на здружен труд – Клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Клиника за абдоминална хирургија и Уролошка клиника во составот на Работната организација Хируршка дисциплина Сараево, пред Уставниот суд на Југославија поведоа постапка за оценување на уставноста и законитоста на Општествениот договор за поблиските мерила за организирање на основни организации на здружен труд и основање на работни организации од здравствената дејност „Службени лист СР Босне и Херцеговине“, бр. 1/82).

Предлагачите сметаат дека оспорениот општествен договор не е во согласност со Уставот на СФРЈ поради следните причини: што не го склучиле овластените органи на организациите на здружен труд во смисла на член 124 од Уставот на СФРЈ; што уставното право на работниците на организирање на основни организации на здружен труд од член 36 на Уставот на СФРЈ се ограничува со број од 100 стандардни постели, и тоа со акт кој има договорен карактер а со кој не можат да се утврдуваат условите за организирање на основни организации на здружен труд, туку само поблиски мерила за применување на условите пропишани со Законот за здружениот труд.

Поради истите причини предлагачите сметаат дека оспорениот општествен договор е во спротивност со Законот за здружениот труд и со Законот на СР Босна и Херцеговина за здравствена заштита.

2. Со оспорениот општествен договор се утврдени поблиските мерила за применување на условите за организирање на основни организации на здружен труд и за основање на работни организации од здравствената дејност, утврдени со Законот за здружениот труд и со Законот на СР Босна и Херцеговина за здравствена заштита, а со член 11 е утврдено дека дел од организацијата на здружен труд чија основна дејност е давање најсложени форми на здравствена заштита, може да се организира како основна организација, ако покрај условите утврдени со Законот за здравствена заштита, има најмалку 100 стандардни постели, соодветен простор, опрема и кадри. Оспорениот општествен договор го склучија Извршниот совет на Собранието на СР БиХ, Советот на Сојузот на синдикатите на БиХ, Стопанската комора на БиХ, Сојузот на самоуправниите интересни заедници за здравствена заштита на БиХ и Општото здружение на здравствените организации на БиХ.

3. Со член 36 од Уставот на СФРЈ, е утврдено дека работниците во делот на работната организација кој претставува работна целина, во кој резултатот од нивниот заеднички труд може самостојно да се изрази како вредност во работната организација или на пазарот и во кој работниците можат да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права, имаат право и должност таквиот дел на работната организација да го организираат како основна организација на здружен труд. Со член 49 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со закон, или со одлука на Собранието на општествено-политичката заедница заснована врз закон, можат да се пропишат општите услови и начинот на остварување на посебниот општествен интерес, како и начинот на остварување на самоуправниите права на работниците во согласност со тој интерес.

Со Уставот на СФРЈ, во чл. 124 и 126 е утврдено дека со организациите на здружен труд, коморите и други општи здруженија, самоуправниите интересни заедници, другите самоуправни организации и заедници, органите на општествено-политичките заедници, синдикатите и другите општествено-политички организации и општествените

организации со општествениот договор го обезбедуваат и го усогласуваат самоуправниот уредување на општествено-економските и други односи од поширок заеднички интерес за учесниците на договор или од општ општествен интерес, како и општествениот договор ги обврзува учесниците што ќе го склучат или ќе му пристапат.

Со Законот на СР Босна и Херцеговина за здравствена заштита („Службени лист СР Босне и Херцеговине“, бр. 18/86) е утврдено, во согласност со член 49 од Уставот на СФРЈ, дека здравствената дејност е од посебен општествен интерес (член 11), а со член 123 дека со општествен договор можат да се разработат поблиски мерила за применување на условите за организирање на основни организации на здружен труд од здравствени дејности, утврдени со Законот за здружениот труд.

Бидејќи со Законот на СР Босна и Херцеговина, согласно со член 49 од Уставот на СФРЈ, е утврдено дека здравствената дејност е од посебен општествен интерес и дека со општествен договор можат поблиску да се разработат мерилата за применување на условите за организирање на самоуправни организации во здравствената дејност утврдени со Законот за здружениот труд, според оцената на Уставниот суд на Југославија, органите на учесниците на Договорот, согласно со член 124 од Уставот на СФРЈ, се овластени да го склучат и да ги уредат општествените односи од поширок општествен интерес. Судот оценува дека и односите утврдени со оспорените норми се согласни со Уставот на СФРЈ. Околноста што со оспорениот договор е утврдена обврската на учесниците, дека секој, во рамките на својата надлежност, ќе се бори дел од работниот процес, чија основна дејност е давање најсложени форми на здравствена заштита, да може да се организира како основна организација на здружен труд само ако, покрај условите утврдени со закон има најмалку 100 стандардни постели, соодветен простор, опрема и кадри, тој договор не го прави несогласен со Уставот на СФРЈ. Колку постели, опрема, соодветен кадар и каков простор учесниците на договорот ќе утврдат како услови за оптимална реализација на посебниот општествен интерес, е предмет на целесообразноста на уредувањето на тие односи.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, не е надлежен да ја оценува спротивноста на оспорениот општествен договор со Законот за здружениот труд и со Законот на СР Босна и Херцеговина за здравствената заштита, туку Уставниот суд на Босна и Херцеговина, кој за тоа одлучувал со одлука У. бр. 239/85 од 7 октомври 1986 година.

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и чл. 35 и 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 јануари 1987 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека Општествениот договор за поблиските мерила за организирање на основни организации на здружен труд и основање на работни организации од здравствена дејност („Службени лист СР Босне и Херцеговине“, бр. 1/82) е несогласен со Уставот на СФРЈ и дека е спротивен со Законот за здружениот труд и со Законот на СР Босна и Херцеговина за здравствената заштита.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател на Судот Иван Франко, и членови на Судот: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Мило-сав Стиовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рама-дан Враники.

У-бр. 214/85
12 јануари 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за чисти хемикалии, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/87 се поткраднала долу наведената грешка та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Во точка 2 наместо зборовите: „JUS H.G8.265“ треба да стојат зборовите: „JUS H.G8.259“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 11 март 1987 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

– за заслуги во развивањето и унапредувањето на пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Норвешка

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Reidar Hirsti – новинар

Бр. 108
25 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

– по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

РО Градски саобраќај – Сарајево;

Од СР Хрватска

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во образованието на стручниот и научниот кадар, како и за значаен придонес за развојот и унапредувањето на медицинските науки

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Медицински факултет Свеучилишта „Владимир Бакарић“ – Ријека.

Бр. 109
26 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од сојузните органи

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Килибарда Саво Миодраг;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Раденовић-Мићуновић Андрије Радмила;

Од СР Србија

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Јовановић Василија Миливоје, Павић Јанка Живко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мартиновић Васо Петар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јанковић Митра Живадин, Јовановић Живојина Јован, Остроушка-Томић Велимира Милица;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Цветковић Саве Живко;

Од САП Војводина

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Балашев Миливоја Милован, Цвејић Војина Ружа, Чала Антала Михаљ, Петриковић Живана Лазар, Попиво-да Милутина Павле, Рапаић Мане Душан, Секулић Мане Милић;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Балинт Аладара Рудолф, Белован Михаља Михаль, Бораш-Ђеви Јаноша Јанош, Божовић Новака Драгутин, Буловић Јована Мирко, Дрљача Јове Славко, Дучић Милојиде Љубомир, Дунаи Јаноша Тибор, Ђенадија Остоје Милорад, Букановић-Илије Видака Милуша, Гаруновић-Чавић Симе Добрила, Грковић Ђуре Васо, Јесенски Ферде Тибор, Јовановић Петра Александар, Јухас Рафаела Реже, Кустудић Вука Никола, Мандић Мирка Здравко, Мајсторовић Уроша Дарко, Михаљица-Лаушевић Милоша Зорица, Обрадовић Новице Никодин, Одавић Лазара Миленко, Радин Саве Душан, Раонић Милована Вучко, Радосављевић Милорада Загорка, Саратлић Милана Србољуб, Сјеничић Ђорђа Никола, Вујосевић Рада Никола;

– за особени заслуги во остварувањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кнежевић Стевана Душан, Лаћак Ђуре Ђура;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Булут Митра Анђелко, Царић Лазара Слободан, Грња Јана Јурај, Лончар Алексе Миле, Првановић Станка Милева, Шарић Илије Мијо, Војводић Фрање Мартин, Зотовић Радомира Миодраг;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрејин Раде Мита, Бартош Петра Јохан, Батас Петра Милан, Бичкеи Илеша Пал, Блажић-Мушички Славка Љубинка, Богдановић Николе Благоје, Богић Ђуре Богдан, Бокшан Лазара Зоран, Бртка Мише Јан, Брујић Лазе Милан, Бузго Јаноша Јанош, Црногорац Јована Петар, Цветичанин-Кораћ Јанка Марија, Цветков Пере Томислав, Ѓалић Бранка Живан, Ѓирић-Барац Миливоја Бисерка, Ѓамјан Виргила др Ђорђе, Ѓамјановић Нике Јелица, Ѓаутовић Ѓлигорија др Љубица, Драгаш Јована Божидар, Ѓацић Живана Споменка, Ѓојков Секула Милиско, Ѓраца Ференца Антал, Грковић Ђорђа Душан, Јакшић Јована Радомир, Јанић Георгија Иван, Јојић-Стојков Богдана Мира, Карановић Миле Ђорђе, Карапанчић Грѓе Душан, Кендереш Амбруша Геза, Кишкарот Ференца Шандор, Кљајић Раде Милан, Косановић Милана Ђуро, Козма Шандора Имре, Краљ Тривуна Јован, Куколеча Петра Стојан, Кутлача Марка Саво, Лазар Гезе Ерне, Лукић Небојше Видоје, Маринковић Лазара Ђорђе, Марков Борислава Стеван, Мерњиков Емилијана Василије, Мијавец Милоша Јован, Микловиц Јана Јан, Милановић-Новиковић Николе Љиљана, Милошев Милоша Петар, Мишкичевић Ђорђа Боровоје, Младеновић Вукадина Бранко, Нађ Иштвана Иван, Недељковић Милутина Михајло, Новаковић Грѓице Божидар, Париповић Милана др Десанка, Петровић Петра Војислав, Попов Уроша Алекса, Пушић Вукашина Ђура, Радишић Богдана Божо, Рајевић Недељка Коста, Рибар Бранка Владимир, Ристић-Влајнић Бранка Оливера, Сабадош Евгена Михајло, Сантрач Томе Даница, Савић Душана Мирјана, Солтоковић Адама Томислав, Стојков Богдана Александар, Стојшић Светозара Василије, Стокућа Тривуна Срѓан, Szasz György Karoly, Шинко Ивана Ђекослав, Шван Ференца Ерне, Тадић Антонија Мирко, Тица Симеуна Љубомир, Тинтор Уроша Душан, Урбан Марије Марко, Варга Иштвана Ержебет, Варга-Косо Арпада Каталин, Влајанов-Максид Крунице Олга, Зец Симе Никола, Зиројевић Саве Ѓојко, Живковић-Томашевић Љубисава Милица;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Боровица Мане Раде, Ѓаејић-Радосављевић Младена Иванка, Давидовац-Милин Стевана Катица, Дујковић Рај-

ка Петар, Фелбапов Марка Радослав, Für Mihaaly Peter, Кормањош Винце Ласло, Марковић Ратомира Миломир, Обрадовић Мураша Драган, Панчић Радисава Зоран, Петровић Петка Љубинко, Поповић-Витасовић Обрада Равијола, Стефановић Живана Никола, Сунајко Јована Душанка;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алексић Ђоке Ђура, Барабаш Јожефа Бела, Ѓепин Антуна Виктор, Деме-Шарић Ивана Анка, Девић Бранка Слободан, Ѓукић Андрије Драгољуб, Ѓурић Иѓната Милан, Кун Михајла Ладислав, Лелеа Косте Илеана, Маргита Јуре Данко, Павловић Живојина Раденко, Пена-Марчкић Милоша Живка, Радовић-Ѓлигић Боже Вукосава, Живковић Живојина Драган;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонационалната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Блесић Петра Антун, Милић Властимира Драган, Радичанин Николе Богдан, Сапожниченко Михајла Мирослав.

Бр. 110
28 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

– по повод дваесетгодишнината од животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во негувањето и заврстувањето на пријателските односи и соработката меѓу Сојузот на комунистите на Југославија и Комунистичката партија на Шпанија, како и за значаен придонес кон развивањето на комунистичкото и работничкото движење

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Dolores Ibarruri – La Passionaria претседател на Комунистичката партија на Шпанија.

Бр. 111
27 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

ОДЛИКУВА:

– за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Турција

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Ali Hikmet Alp, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Турција во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 112
9 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

ОДЛИКУВААТ:

Од СР Србија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Антониј Жарка Иван, Беговац Косте Сретен, Ѓирић Влајка Петар, Дикић Јеврема Милорад, Дедакин Лазара Вукашин, Дивјак Јована Душан, Дукић Анђелка Владо, Грујић Живојина Славомир, Исаковић Александра Радослав, Јеловац Симе Стеван, Јевтић Крсте Милован, Карличић Милана Милорад, Котуровић Милисав Милан, Ловић Јеврема Величко, Марјановић Гвоздена Милутин, Мијусковић Милете Милорад, Миличић Миће Новак, Мраковић Мила Стево, Пајичић Тимотија Милосав, Пијеваљчић Пера Алексисе, Ракић – Халић Ивана Наталја, Седлачек Стевана Стеван, Танасић Павла Живадин, Златановић Милентија Бора, Жеравица Милорада Ранко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Ђоковић Илије Пера, Павловић Драгољуба Живота;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Аћимовић Аћима Михајло, Бажалац Миленка Жарко, Бешировић Ризвана Аљо, Благојевић Хранислава Томислав, Бобек Ђуре Стјепан, Ѓирић Живојина Синиша, Ѓирковић Ђорѓа Милоје, Ѓојдер Милана Мирко, Ѓоровић Јусуфа Авдо, Ѓорбић Спасоја Иван, Дашић Јорде Милета, Дуванчић Филипа Иван, Ѓаковић Марка Иван, Ѓорђевић Стевана Божидар, Ѓорђевић Душана Љубинко, Ѓурић Василија Никола, Ѓуровић Величка Тодор, Гојковић Филипа Миленко, Грујић Драгана Милош, Ивић Ивана Винка, Јакуповић Делије Ходо, Јанаћковић Милорада Грујица, Јевтић Чедомира Драгослав, Јелић Владимира Радомир, Јовановић Велимира Радиша, Каличанин Јевђе-на Драго, Каличанин Димитрија Милоња, Кондић Мила Никола, Костић Велка Бора, Которчевић – Здравковић Милорада Видосава, Кривац Антонија Будимир, Крстић Драгише Живорад, Манојловић Вилимана Драган, Марсенић Вукића Драгутин, Мелић Мурата Ресеп, Миленковић

Саве Живојин, Миливојевић Живојина Светислав, Милојевић Владислава Розмир, Милошевић Чедомира Новак, Милошевић Димитрија Теодор, Миловановић – Радомировић Драгутин Ана, Мрвић Танаска Миладин, Муњић Филипа Ђорђе, Мушовић Лазара Владимир, Недељковић Димитрија Ђорђе, Никитовић Милосава Славко, Николић Зарија Витомир, Николић Николе Живојин, Пантић Живојина Михајло, Пауновић Михајла Живорад, Павловић Радосава Марјан, Петковић Предрага Драгић, Петровић Душана Владислав, Радача Илије Петар, Радивојевић Александра Станимир, Радосављевић Момчила Душан, Радовановић Добривоја Живота, Радовић – Жикић Исидора Марица, Рујовић Мурата Ризо, Синђелић Живка Милорад, Срдић Николе Милутин, Станковић Станимира Станко, Станојчић Сретена Драгутин, Стојадиновић – Кочевић Милића Даница, Стојановић Стевана Светислав, Стојић Радомира Вучета, Шашић Петра Милко, Тадић Драгутин Милорад, Тодоровић Радосава Љубивоје, Тодоровић Радоша Милошин, Торбица Јова Остоја, Триповић Јована Жарко, Ваковић Радована Драган, Велисављевић Радојка Љубиша, Власовић Драшка Милисав, Војновић Стојана Драгица, Врготић Марка Жарко, Вукић Милоша Марија, Вукотић – Митић Животе Радмила, Вуковић Милана Илија, Вуксановић – Максимовић Михајла Милица, Загорац Илије Миленко, Живковић Костадин Петар;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Ђурановић Васе Марица;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Богуновић Живојина Михаило, Бокић Рада Бранислав, Ѓирић Милана Боривоје, Гоцевић Антоније Радослав, Голубичић Милана Властимир, Јанков Косте Стојан, Јовичић Милорада Џеја, Лекић Благоја Милун, Маринковић Павла Властимир, Милорадовић – Миловановић Живојина Јелисавета, Младеновић Саве Драгослав, Огњеновић Симе Вукашин, Почуча Бранка Јован, Радмиловић Томе Младен, Рајчић Миладина Драгомир, Смиљковић Добросава Живорад, Стојановић Димитрија Миодраг, Шкорић Стевана Александар, Вилотић Недељка Властимир, Вујисић Батрића Миодраг;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аџековић Средоја Миленија, Алексић Петра Александар, Алексић Драгутин Бранислав, Алексић Павла Милић, Алуровић Тиодора Божин, Андрић Велимира Радомир, Андрић Мирка Томислав, Анђелковић Љубисава Радомир, Антић Жике Радивоје, Антић Милутина Живораг, Антонић Милорада Радмила, Атанацковић Љубомира Милан, Аврамовић Војислава Предраг – Драган, Бајчић Љубомира Боривоје, Бајић Благоја Богољуб, Бајић – Петковић Божидара Божицарка, Бајић Љубинка Драгослав, Бајровић Рама Мехмед, Баровић Томице Милић, Баста Буде Никола, Батарило Јозе Филип, Баврлић Јове Спасоје, Бишевац Хаџа Вејсел, Богдановић Милојка Јован, Богдановић Душана Жарко, Бојковић Чедомира Никола, Боричић Вука Александар, Боричић Јована Јагош, Боројевић Марка Милош, Бранковић Милије Светомир, Брашнац Милоша Јевто, Брежанин Бешира Зефир, Црнчевић Митра Бошко, Цветковић Косте Александар, Цветковић Милорада Матеја, Цветковић Ђуре Радован, Чајић Добросава Борисав, Чарапић Видоја Радован, Чмерић – Станимировић Уроша Љубинка, Чолић Божидара Богдан, Ѓирић – Деспотовић Видена Слободанка, Ѓирић Драгутин Смиља, Дамњановић Богића Драгољуб, Дамњановић – Миловић Радоша Снежана, Дошеновић Триве Војин, Дубоњац Миодрага Милош, Ѓенић – Вукомировић Гвоздена Десанка, Ѓокић Борислава Александар, Ѓокић Вучета Божидар, Ѓокић Милисав Никола, Ѓокић Јована Радојко, Ѓокић Владимира Стадомир, Ѓорђевић Добросава Дани-

ло, Ђорђевић Мирка Драгиша, Ђорђевић Душана Божидар, Ђорђевић Николе Јосиф, Ђорђевић Ђорђа Михаило, Ђорђевић Светозара Миомир, Ђорђевић Милисав Војислав, Ђорђевић Манојла Вукашин, Ђошић Милована Александар, Ђурбабић Борислава Предраг, Ђурић – Стојчевић Николе Пелка, Ђурковић Живана Радослав, Ђуровић Радосава Живојин, Ђемини Османа Раиф, Ђејзи Хакија Јусуф, Филиповић – Јовановић Милорада Олгица, Гајић Милинка Александар, Гајић Блажа Душан, Гајић Видоја Милош, Гајић Душана Надежда, Гајић Петра Никола, Гашић Тодора Мирко, Гавран Јована Милева, Гаврић Срећка Лазар, Главинић Радоја Миломир, Гмитровић Николе Славко, Голубовић – Марковић Радивоја Љиљана, Голубовић Томе Владета, Грковић Љубише Митар, Грубач Владислава Момчило, Грујић Ратомира Грујица, Хаџић Амира Решо, Хамзагић Хамзе Фахир, Игњатовић Драгомира Љубиша, Игњатовић Тасе Саво, Илић Миломира Миролуб, Илић Гаврила Новица, Илић – Петровић Ранка Оливера, Илић Трајка Тодор, Илић Матеје Томислав, Исавловић Тихомира Живко, Исаковић Божидар Александар, Ивановић Здравка Угљеша, Ивковић Драгомира Драгиша, Ивковић Николе Љубисав, Јанковић Јакова Ђира, Јаковљевић Драгутина Љубодраг, Јаковљевић Јакова Милош, Јанковић Круне Милан, Јанковић Николе Милан, Јанковић – Андрејевић Милована Олга, Јањић Живојина Радомир, Јарић Стевана Радомир, Јеленковић Живојина Момир, Јелић Јована Велиша, Јелић – Поповић Јорге Верослава, Јевтић – Весић Живојина Љубица, Јевтовић Љубомира Миљко, Јоксимовић Драгића Жарко, Јовић Драгољуба Милорад, Јовановић Милоја Бранислав, Јовановић Миодрага Драгиша, Јовановић Душана Мићо, Јовановић Божидара Милан, Јовановић Драгомира Милан, Јовановић – Инђић Милована Милена, Јовановић Стојадина Славолуб, Јовановић – Мандић Милена Снежана, Јовановић Љубомира Стеван, Јовановић Милутина Томислав, Јовановић Крсте Властимир, Јовановић Милоша Вукојица, Јовановски Стојана Копе, Јовић Благоја Божидар, Јовичић Михаила Тихомир, Јурић Рада Зорка, Кадрић Вехба Хамдија, Караџић Милутина Вук, Касаповић Реше Мехо, Кастратовић Симона Душан, Кавазовић Мустафе Бехудин, Кнежевић Мирослава Цветко, Књегинић Милана Тешо, Коџић Јована Обрад, Коларевић Живана Душан, Комленски Ђорђа Драгомир, Комненић Шпира Жарко, Костић Драгољуба Боровоје, Костић Вукадина Петар, Костић Матеја Рајко, Ковач Арсена Радмила, Котник Адолфа Бранимир, Крапчевић Милана Љубиша, Кречковић Милована Миливоје, Кривокапић Ђорђа Благо, Крстић Владисава Урош, Крстић – Ђорђевић Тодора Зора, Кунстек Петера Јулијана, Курћубић Средоја Мирко, Кузмановић Марка Радослав, Лаћарак Николе Лазар, Лазаревски Трајка Милан, Лекић Милосава Радоња, Лепосавић Драгољуба Вучић, Лојаница – Јеремић Радомира Драгица, Лончар Миле Милан, Лучић Леонида Војислав, Љубеновић Стојана Миливоје, Мацаревић Милана Драгољуб, Мајсторовић Милоша Михајло, Максимовић Стојана Драган, Максимовић Цветка Драгомир, Максимовић Чедомира Лазар, Максимовић Радована Милош, Максимовић Тодосија Момчило, Максимовић Божидара Радован, Манић Петра Радомир, Манојловић Животе Петар, Марић Николе Илинка, Маринковић Светомира Божидар, Маринковић Танасија Илија, Марјановић Ђорђа Александар, Марковић Драгољуба Љубивоје, Марковић Бранислава Миодраг, Марковић Живка Мирослав, Марковић Борисава Радисав, Марковић Живадина Радивоје, Марковић Драгољуба Славолуб, Марковић Драгог Слободан, Марковић Живојина Тихомир, Марковић Милана Жарко, Маснец Ивана Иван, Матовић Милана Драгољуб, Медић – Пућаш Лазар Милица, Мемедовић Јована Никола, Михајловић – Јанковић Огњена Надежда, Михајловић Стојана Слободан, Михајловић Димитрија Велибор, Михајл Ђуре Бранко, Мијалковић Стевана Лазар, Мијалковић – Зорић Бранислава Снежана, Мијатовић – Ђонлић Милосава Вукосава, Миладиновић – Томић Живојина Лепосава, Миладиновић Милорада Миливоје, Милић Илије Марица, Милић Милутина Миодраг, Милић Ратомира Радојко, Милисављевић Будимира Вукоје, Миливојевић Станка Миломир, Миливојевић Светислава Радослав, Милојевић Ивка Милутин, Милојевић Михаила Миодраг, Милојевић – Пауновић Мирослава Вера, Милојевић Милутина Властимир, Милорадовић Марисава Драгољуб, Милорадовић Драго-

мира Страхиња, Милорадовић Новака Светозар, Милосављевић – Цекић Гвоздена Љубица, Милошевић Мирка Божидар, Милошевић Николе Оливера, Миловановић Михаила Бранислав, Миловановић Милана Мирослав, Миловановић Бранка Слободан, Милуновић Драгића Славомир, Милутиновић Животе Десимир, Милутиновић Живка Најдан, Милутиновић Миодрага Радивоје, Минчић Владимира Добросав, Миндић Александра Видосав, Минић Миодрага Петко, Мишић Стојана Боровоје, Митић Милана Ђорђе, Митић Жарка Миодраг, Митић Антанаса Војислав, Митић Милорада Вукосав, Митов Стојана Марко, Митровић – Бошковић Драгослава Босиљка, Митровић – Церовић Миодрага Љубица, Митровић Жарка Митар, Митровић – Јелић Војислава Рада, Митровић Душана Влајко, Младеновић Драга Драгић, Младеновић Чедомира Михајло, Младеновић Михајло Миодраг, Младеновић Ратомира Обрен, Мунђановић Стевана Владислав, Мурар Милована Василије, Мусић Елмаза Хивзо, Мутавић Раденка Миљко, Наглић Луке Зоран, Недељковић Драгољуба Славиша, Недељковић Петра Драгослав, Негоичић Јована Љубисав, Никић Филипа Станимир, Николић Ђорђа Александар, Николић – Вогић Фране Бранка, Николић – Филиповић Велимира Љиљана, Николић Станка Љубиша, Николић Драгољуба Миленко, Новаковић Живојина Срећко, Новић Ратка Бранислав, Обрадовић Марка Ђорђе, Обрадовић Живојина Милисав, Обрадовић – Милошевић Милорада Олга, Обућина Милана Миланко, Опсеница – Дамјановић Милана Савка, Оравец Стевана Момчило, Палић Александра Милорад, Палевић Аље Хајро, Пантић Душана Живорад, Паповић Милутина Петко, Павловић Милана Љубомир, Павловић – Марјановић Радоја Мирјана, Павловић – Урошевић Драгомира Смиљка, Пејић Душана Хранислав, Перић – Станојевић Жарка Милица, Перишић Јанка Душан, Пешић Душана Коста, Пешић Војислава Томислав, Петивић Крсте Шпира, Петковић Живојина Миодраг, Петровић Сретена Бранислав, Петровић – Милојевић Живадина Десанка, Петровић Тихомира Драгиша, Петровић Војислава Драгољуб, Петровић Петрашина Гвозден, Петровић Добривоја Мирко, Петровић Јована Ђоко, Петровић Станоја Ђорђе, Петровић Ђуре Петар, Пољак Фране Рудолф, Поповић Чедомира Борислав, Поповић Драгомира Милан, Поповић Драгутина Милан, Поповић Милана Митар, Праизовић Боровоја Момчило, Предраговић Боже Владимир, Премк – Гортан Славка Даринка, Прокић Драгољуба Љубивоје, Протић Божидара Зоран, Првуловић Велимира Миролуб, Пуцаревић Петка Живорад, Радаковић – Травица Бранка Љубица, Радибратовић Милоја Милета, Радичевић Блага Милорад, Радомировић Бошка Миодраг, Радосављевић Милене Ђурђе, Радовановић Давида Михајло, Радовановић Јовице Петар, Радовановић Ђорђа Предраг, Радовић Угљеше Бранимир, Ракић Суље Скендер, Рајић Живојина Димитрије, Ракас Ђуре Јанош, Ракић Драгољуба Тихомир, Ракоњац Милисав Новак, Рамадановић Бајрама Махмут, Ранчић Мирослава Миодраг, Ранчић Светислава Мирослав, Ранђеловић – Марковић Боровоја Загорка, Рапић Душана Дејан, Распоповић – Михајловић Бранка Златица, Релић Павла Милан, Ристановић Љубомира Никола, Ристић Часлава Арсеније, Ристић Милутина Борка, Ристић Обрена Цветко, Ристић Милана Лазар, Ристић Милорада Милица, Ристић Петра Новица, Савић – Ристић Борисава Даница, Савић Душана Драгослав, Савић Миливоја Миленко, Селмановић Таила Аслан, Симић Војислава Атанасије, Симић Радомира Чедомир, Симић – Мудринић Ђуре Драгица, Симић Симе Милош, Симић Миљурка Милутин, Симојловић Милана Душан, Смиљанић Нинка Слободан, Софтић Суља Емина, Соковић Веселина Милош, Спасић Витомира Раде, Спасић Петра Радојица, Спасић Добросав Радослав, Спасојевић Божидара Драгослав, Срећковић Здравка Милан, Станимировић Рајка Вујош, Сремац Марјана Миленко, Сретеновић – Милосављевић Војислава Чедина, Стајић – Тодоровић Александра Радмила, Станкић Радомира Станоје, Стаменовић – Петровић Павла Јованка, Стаменковић Зарија Синиша, Станчић Ђорђа Никола, Станековић Милана Љиљана, Станисављевић Миле Крста, Станковић Драгића Бранимир, Станковић Живојина Мирослав, Станковић Благоја Сретен, Станковић Мирка Станиша, Станојковић Стојана Сретен, Станојловић Богољуба Велибор, Старчевић Петра Дане, Старчевић Николе Славко, Стефановић Станојла Вели-

мир, Стековић Михајла Страхиња, Стеванић Радомира Ђорђе, Стевановић - Миладиновић Живојина Љиљана, Стевановић - Миливојевић Миомира Милица, Стоисављевић Саве Михајло, Стојанчевић Драгића Живомир, Стојановић Милана Бориовоје, Стојановић Драгољуба Јован, Стојановић Владимира Милан, Стојановић - Церковић Шћепана Милица, Стојановић Мирослава Милорад, Стојановић - Драшковић Стојана Радмила, Стојановић Бориовоја Сретен, Стојановић Николе Сретен, Стојановић Душана Војислав, Стојановић Димитрија Здравко, Стојановић Мирка Зоран, Стојев - Василић Велимира Аница, Стојиљковић Мирка Божидар, Стојиљковић Ранковић Радомира Олга, Стокановић Николе Драго, Стошић Божидара Александар, Стошић Драгутина Добриовоје, Стошић Драгутина Добриовоје, Стошић Радомира Милан, Стошић Трифуна Слободан, Шарковић Петка Драгољуб, Шесиваревић Зие Неђо, Шкорић Мила Младен, Шпадијер Блажа Радислав, Штајнер Марка Ладислав, Штрбац Јоце Вељко, Тадић Станисава Милован, Терзић Илије Милан, Терзић Милорада Милутин, Тешовић - Радојичић Младена Марица, Тмушић Новића Миодраг, Тодоровић Петра Бориовоје, Тодоровић Богосава Добросав, Томић Станка Ђорђе, Томић Радета Миодраг, Тошић Саве Предраг, Трифуновић Никодија Драгомир, Трифуновић Костадина Остоја, Трифуновић Добросава Живота, Трипковић - Јовановић Светомира Загорка, Туркмановић - Гогалић Суље Аља, Узуновић Станка Славољуб, Васић Благоја Слободан, Василевић Цветка Витомир, Вејновић Саве Милан, Величковић Благоја Сретен, Велимировић Илије Јованка, Вељковић - Ђошић Михајла Десанка, Вељковић Драгослава Радивоје, Вићовац Братислава Ратко, Виријевић Радослава Мирослав, Витас Николе Душан, Витошевић Милоја Мирослав, Вранеш - Бранковић Драгослава Живадина, Вртунић Милана Петар, Вучковац Васкрисија Никола, Вујић Илије Илија, Вујовић Живадина Милош, Вујовић - Вилхар Андреја Силва, Вукас Манета Милка, Вукићевић Комнена Доброније, Вулин Саве Мирко, Здравковић Душана Драган, Здравковић Радивоја Душан, Златовић Јевте Владимир, Зорић Јанићија Милорад, Зубовић Ђуре Предраг, Жарковић Николе Спасоје, Живановић Игњата Љубомир, Живановић Михајла Љубисав, Живановић Милутина Радомир, Живковић Стојана Миодраг, Живковић Веселина Влајко, Жугић Вељка Мијат;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата за општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Млађан Милета Милан, Тодоровић Ђорђа Сокол;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алексић Радомира Радиша, Атанацковић Цветка Ђурђе, Бијорац Властимира Бранислав, Бисенић Сретена Милојко, Бисерчић - Цветковић Милије Драгослава, Бодрожић - Краљ Фрања Марија, Богатиновски - Илић Станка Севдалина, Богићевић Уроша Василије, Церовина Шћепана Мирослав, Цветковић Јордана Слободан, Давидовић Милке Бранко, Ђокић Сретена Благомир, Ђорђевић Драгољуба Божидар, Ђурковић Марка Зорица, Гојак - Талијан Јожеа Јелена, Грацић - Хулић Џемаила Садица, Грчић Радослава Слободан, Хашимовић Ѓамила Амко, Илић Мирослава Драгољуб, Јасенски Војислава Томислав, Јездић Љубомира Ђорђе, Јојић Спасоја Милоје, Јовановић Миодрага Миодраг, Јовановић Рафа Новица, Јовановић Божидара Станојка, Костић Уроша Љиљана, Крстић Светислава Борислав, Лазаревић - Догањић Живорада Славка, Љуштановић - Пекић Марка Софија, Макуљевић Војислава Александар, Мандић Милисав Милко, Маричић Божидара Милосав, Мартиновић - Костадиновски Ставре Љубица, Милошевић Радослава Драгољуб, Мишевић Љубе Слободан, Мишић - Живановић Ђорђа Љубинка, Митић Гаврила Слободан, Недељковић Љубомира Александар, Николић Војислава Драгиша, Никшић Хуљсије Мехмедалија, Опоковић Славољуба Саво, Пале-

чек Карла Драган, Павловић Јована Милорад, Пешић Живојина Никола, Петровић Љубомира Душан, Петровић Јована Милан, Почуча Милоша Јован, Радојевић Драгослава Бранислав, Радојевић - Барјактаревић Гаврила Даница, Радосављевић Миливоја Драган, Ранђеловић Станимира Мирослав, Ресавец Живадина Милоје, Ромић Теофила Смиља, Савић - Каличанин Драгутина Љубица, Славнић Радослава Живорад, Станимировић Стојана Петар, Станисављевић Живојина Велимир, Станојевић Светислава Витомир, Стефановић Радисава Светислав, Стојановић Бојана Александар, Шаргић Љубомира Светозар, Шаулић - Стефановић Властимира Љубица, Тамбурић - Карапанчић Милорада Милеса, Томашевић Антонија Ратко, Васић Александра Душан, Васиљевић - Стојановић Милана Љубинка, Вељковић Живка Сава, Веселиновић Михајла Сретен, Вујић - Мијовић Живомира Станица, Вулетић - Дудић Ђорђа Емилија, Зојић - Матић Светава Јелена, Живковић Велимира Вељко;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Агатовић Милуна Живомир, Андрејић Драгољуба Аца, Анђелковић - Арсић Миодрага Бранка, Анчић Здравка Миливоје, Антић Милована Мирослав, Аранђеловић Миодрага Ђорђе, Арсић - Миловановић Марка Радослава, Бјелић Јеленка Миломир, Богдановић Милована Живота, Богићевић Марка Бранислав, Бојковић Божидара Живомир, Божић Бориовоја Властимир, Брајевић Реде Драгоје, Булајић - Петровић Миодрага Мирјана, Чечарић Љубише Милија, Чедомировић Николе Светислав, Чекановић - Јањић Недељка Вулена, Чоловић Филипа Предраг, Чоргић Радомира Луко, Дикић Александра Миодраг, Димитров Драгомира Драган, Дурковић - Костић Вука Милена, Ђурђић Обрена Бранислав, Филипчев Ђуре Драгиша, Филиповић - Гогова Серафима Ерина, Гроздановић - Милутиновић Зарија Мирослава, Гроздановић Ђорђа Славко, Гујаничић Малише Љубиша, Хусовић Мухарема Хасим, Ибровић Ѓазима Фадил, Илић - Ђорђевић Душана Јосимка, Исаиловић Добриовоја Драгиша, Ивановић Светислава Новица, Јанковић Марка Драган, Јанковић - Јовић Марка Љубинка, Јањић Светислава Станица, Јапунчић Рада Бориовоје, Јевремовић Милорада Томислав, Јеврић Милана Јулка, Јевтић Светислава Љубодраг, Јевтић Миодрага Слободан, Јевтић Војислава Живан, Јосиповић Вида Зоран, Јовановић Милорада Добруна, Јовановић Радована Милић, Јовановић Чедомира Милорад, Јовановић Паје Паја, Јовановић - Милентијевић Радослава Радмила, Јовановић - Лазовић Мирослава Станисава, Јовановић Сретена Зоран, Јовановић Видосава Зоран, Јушковић Милоша Ненад, Кнежевић - Алексић Живојина Марија, Кочишевић Јосипа Јаков, Кочашинац Вукомана Владимир, Косановић Милана Ратко, Косановић Мила Влада, Костић - Стојановић Величка Нада, Костић - Јелић Живомира Зорица, Ковачевић Недељка Љубомир, Купрешанин Сава Драгољуб, Кузмановић - Папић Милована Миланка, Лазаревић Милутина Рајко, Лековић Арса Јела, Мадич Благоја Милован, Мајсторовић Михајла Томислав, Маринковић Тихомира Љубомир, Маринковић - Пере Милана Нада, Марјановић Живојина Ѓламенка, Матић - Ондрих Миша Ева, Мићић Живојина Мирјана, Михаиловић Милосава Негован, Михајловић Владислава Милорад, Мијовић Будимира Витомир, Милетић - Милосављевић Обрена Драга, Милић Рада Јово, Милић Милана Радисав, Милићевић Живојина Славољуб, Милојевић - Миладиновић Животе Марија, Милојевић - Недељковић Будимира Мирослава, Милошевић Светозара Драгомир, Миловановић Часлава Миле, Минић Николе Љубица, Мирчетић Светозара Чедо, Мисаиловић Луке Милован, Митровић Предрага Живора, Младеновић Љубомира Миодраг, Мојсисовић Маринка Љубомир, Мујакић Ибрахима Алија, Мурселовић Ибрахима Мухарем, Мутуљевић Стевана Светислав, Недељковић - Стевановић Милентија Јана, Недељковић Драгољуба Љубиша, Несторовић - Томић Марка Стана, Несторовић Војислава Светомир, Николајевић Милоша Драгутић, Николић - Ерчић Радомира Борка, Николић - Вучковић Петра Ружица, Нумановић Реа Рахим, Обрадовић - Малинић Драгана Ружица, Пановски Тома Павле, Пантић Јовице Милован, Пашић - Лацковић Живана Жи-

вославка, Павковић - Недљков Станка Даница, Павловић Милоша Јован, Павловић Љубисава Томислав, Петровић - Ристовић Драгослава Љубана, Петровић Миомира Милосав, Петровић Душана Мирољуб, Петровић - Јаковљевић Животија Оливера, Пистолић - Миленковић Степана Касија, Пижен Стјепана Јосип, Поповиќи Радована Милан, Поповић - Кочинац Вукадина Љубица, Пушица Милојице Славко, Пушоња - Николић Светислава Емилија, Рабреновић Јегдомира Добривоје, Радојковић Петра Драган, Радоњић - Стојановић Велимира Летока, Радоњић - Балашевић Косте Мира, Раичевић Радослава Зоран, Рајковић Марина Јован, Ранђеловић Добривоја Раде, Ристић Драгутина Илија, Рсовац - Исановић Јована Марија, Сибиновић - Јовановић Обрада Оливера, Симић Живана Момчило, Симић Драгомира Радомир, Славата Бранислава Миодраг, Спасић Радосава Живомир, Спасојевић Радојла Александар, Спасојевић Срећа Слободан, Станић Луке Ђорђе, Станковић Милутина Мирко, Стефановић - Милошевић Бранислава Живана, Стевановић Михаила Миладин, Стојановић Георгија Борис, Стојаковић Милана Мирослав, Стојановић - Филиповић Љубомира Сребра, Стојановић Милана Стеван, Стојановић Обрада Стеван, Танкосић Ђуровић Милоја Младенка, Танасковић Васе Млађен, Тодоровић Ђорђа Миодраг, Тодоровић - Ернек Ратомира Снежана, Трајковић - Павловић Светолика Радослава, Трбић Ђорша Душко, Урошевић - Лекај Ђета Драгана, Урошевић Миломира Радош, Вељковић Милорада Петар, Вељковић Витомира Радисав, Вељковић - Николић Милуна Смиља, Вукојичић - Живадиновић Војислава Љубана, Живановић Животе Павле, Живановић Милутина Витомир, Живковић - Ђорђевић Радисава Петрија;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општинарната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Андраш Андреје Михајло, Јосић Јована Александар, Ранђеловић Светислава Александар, Стефановић Љубомира Милан, Стојичић Властимира Радомир, Тодоровић Мишорада Миодраг.

Бр. 113
17 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од сојузните органи

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кнежевић Антонија Александар, Марковић Симе Симиша;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакочевић Јакше Зора, Михаиловић - Никашиновић Југа Мирослава, Поповић - Лазаревић Станимира Милена;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Карапанчић Обрада Душанка;

Од СР Црна Гора

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Вуковић Максима Слободан;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Крчић Милутина Максим;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Леовац Милоша Љубица, Медојевић Мујкана Љубомир, Хекало Мујкана Суљо, Перуновић Јове Васо, Секуловић Велише Зорка;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чавић Марка Љубомир, Лакићевић Божице Слободан, Марковић Митра Вељко, Секуловић Миљана Петрашин, Угрин Јерка Антун;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Боричић Војина Ђоко, Божовић Миљана Данило, Дамјановић - Вујисић Станише Румица, Јочић Милутина Бранка, Јовановић Радована Радомир, Милановић - Дошљак Раденка Коса, Мухадиновић Бошка Јован, Орландић Марка Ратко, Радевић Панта Милош, Радуловић Велише Божидар, Ракочевић Мата Војислав, Раковић Зарије Бранислав, Раковић Радоша Крстиња, Спасојевић Милутина Јован, Шушкавчевић Спаса Даринка, Вујошевић Илије Војислав;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Мујичић Риста Љубиша;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ђоковић Омера Џемал, Јаћимовић Луке Милица, Јеленић Душана Олга, Милатовић Војина Момир, Стијеповић Вида Ђина;

Од СР Хрватска

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Живковић Јована Георгије, Тодоровић Симе Мирко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вукић Лука Анте;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Марковић Винка Драгутин;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бартолић - Жупетић Мије Катица;

Од СР Македонија

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Божиноски Ѓорѓи Насте, Крстановски Устијан Благоја, Мериановски Методија Вељо, Зафиров Јован Зоран;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Димитровски Петре Стеван, Мојсов Благој Кирил, Ристовски Аксентија Седек, Жежов Мане Љубчо;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аврамова Илија Магда, Бадарева Михајло Елида, Невчев Благоја Кирил;

Од СР Србија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Сокић Радоша д-р Сретен;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Митић Александра Слободан, Митић Чедомира Велимир, Ранѓеловић Војислава Томислав, Стаменковић Видоја Слободан, Стојановић Јована Сретен, Живковић Чедомира Јован;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Тодоровић Велимира Маринко;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Мариновић Михајила Ђорђе, Митровић Вула Звонимир, Петровић – Будановић Дана Јелисавета, Живковић Јована Драган;

Од САП Војводина

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Перин Георгија Георгије;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бешлин Боривоја Ненад, Џуцић Светозара Радован, Цветић Љубомира Божа, Лазић Милинка Властимир, Попов Александра Милан, Тодоровић Загоре Жива;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бакић Деспота Милован, Балинт Андриша Силард, Ђурчић – Јурковић Душана Даница, Дошен – Штрбац Милоша Зора, Ђорђевић Сотира Сава, Ердман Михајла Фе-

ренц, Лалић – Николић Милорада Марија, Месарош Иштвана Данијел, Месарош Јаноша Ђерђ, Недељковић Велимира Радомир, Радулов Боре Војислав, Речо Шандора Андраш, Стокић Живана Милорад;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Балмазовић Ђорђа Душан, Лукачев Милана Војислав, Пап – Стојшин Георгија Јелена.

Бр. 114
18 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

Од СР Србија

– за извонредни заслуги постигнати во образованието на високостручни кадри, за значаен придонес кон научно-техничко-технолошкиот, стопанскиот и општествениот развој на земјата и кон изградба на социјалистичкото самоуправно општество, развивањето и негувањето на слободарските и револуционерните тенденции, како и за придонесот кон унапредувањето на меѓународната научна соработка

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Универзитет у Београду.

Бр. 115
12 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

Од САП Косово

– по повод четириесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на хуманитарни активности и социјална заштита, како и за придонесот кон ширењето на здравствената култура на граѓаните

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Црвени крст на Косово – Приштина

Бр. 116
18 декември 1985 година
БелградПретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

– за заслуги во спасување на животот на луѓето и имотот како и за покажана храброст и самопожртвување, посмртно

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Алексиќ Петра Ђурица;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата
Хаџикариќ – Јакшиќ Тодора Мирјана;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јерковиќ Омера Ајдин, Махиќ Абас Недим;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Батиниќ Ђорѓа Борка, Бркиќ Мирка Владимир, Буљубашиќ Мустафе Мустафа, Човиќ – Трезнер Матије Божана, Ќерек – Важиќ Шћепана Стана, Гојак Мате Илија, Ковач Фране Грго, Ристиќ Михаило Глишо, Зубиќ – Куновац Николе Јелисавета;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Мркајиќ – Миличиќ Илије Мирјана, Перишиќ – Плавшиќ Војислава Богдана;

Од СР Хрватска

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Новковиќ Милића Марко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бежан Јанка Мато;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрејевиќ Милана Миодраг, Благојевиќ Марка Душан, Димитровски Петра Јосип, Ќекиќ Илије Ристо, Виловиќ Адема Алија, Гедошевиќ Аксентија Душан, Гере Ђуре Франьо, Гвозденовиќ Срете Дражен, Ковачевиќ Ста-

нислава Мирко, Кресојевиќ Нинка Бранко, Љољиќ Ђорѓа Мирко, Љубичиќ Душана Раде, Миланковиќ – Цоковиќ Владимира Мирјана, Младеновиќ Петра Стратимир, Новак Марјана Драго, Ољача Стевана Перо, Орешчанин Јове Душан, Поповиќ – Димиќ Мојсила Јованка, Ракиќ – Сеизовиќ Војка Даница, Растија Стјепана Стјепан, Сабљица Наила Хусо, Станар Милана Војо, Стрмотиќ Антуна Јосип, Суботиќ Раде Мирко, Шурлан Јована Драгутин, Томаниќ Милице Драго, Вилхелм Рудолфа Антун, Винчиќ Раде Сава, Воркапиќ Милоша Пајо, Вујасиновиќ Петра Илија, Вуковиќ Миливоја Станко, Вулиќ – Мирниќ Мирка Радојка;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бесермеќи Јоакима Јово, Божиќ Милоша Миле, Џукар – Узелац Душана Зорица, Чер Ивице Бланка, Чучковиќ – Колониќ Ђуре Бранка, Данолиќ Јуре Марија, Давидовиќ Јеле Славко, Денисов Александра Владимир, Димиќ Тоше Теза, Дракулиќ Миле Никола, Дропулиќ Анте Мато, Ериќ – Марчетиќ Душана Ружица, Фабијан Мије Мијо, Гачановиќ Славка Ристо, Глухичиќ Стјепана Јурај, Грмуша Стоја Боро, Грмуша Марка Милорад, Јеремиќ Васе Константин, Јока – Батало Игњата Софија, Јуричек – Сабади Јосипа Илонка, Конрад Антуна Владимир, Копиќ Иве Андрија, Ковчин Стевана Јован, Крајлак Драге Нада, Лазиќ – Јелача Младена Борка, Леко Петра Маринко, Лемајиќ Благоја Драгољуб, Лојиќ Ђемала Златко, Лукиќ Гости Неделько, Лукиќ Драгиње Петар, Мартиновиќ Јована Петар, Милета Стојана Боро, Миросављевиќ Здравка Радинка, Мркобрад Ђуре Мирко, Несторовиќ Боже Јоца, Пајиќ Милоша Ненад, Паун Милана Марија, Пендељ – Скоко Марка Марица, Прша – Бариќ Миле Ружа, Радовиќ Ивана Ивко, Раказовиќ – Миленковиќ Тоше Јованка, Сараћен – Колар Блажа Францишка, Седлар Илије Јован, Скокиќ Петра Милан, Стојановиќ Андрије Мирјана, Шериќ Ивана Јосип, Тијаниќ Благоја Ђуро, Токиќ Ивана Божо, Валечиќ Стјепана Франьо, Велагиќ Ђорѓа Милан, Вереш Стјепана Ђуро, Вигњевиќ Милоша Мирко, Задро Лудвика Јозо, Зорановиќ Петра Божица.

Бр. 117
25 декември 1985 година
БелградПретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

– за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Јапонија

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Татио Атаи, амбасадор на Јапонија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 118
24 декември 1985 година
БелградПретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од сојузните органи и организации

– по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на архивската дејност, како и за значаен придонес кон проучувањето на историјата на народите и народностите на Југославија и негувањето на револуционерните традиции

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Архив Југославије – Београд;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ћорић Вида Периша, Петровић Милоја Мнодраг;

– за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Копривица Тодора Никола, Струјић Анте Душан;

Од СР Босна и Херцеговина

– по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита и лекувањето на населението, како и за значаен придонес кон унапредувањето на здравствената служба

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Медицински центар – Дервента;

– по повод триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во општото, стручното и марксистичкото образование на граѓаните, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Дом културе – Бањалука;

– по повод дваесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во популаризирањето и развивањето на шахот и за успеси постигнати на натпреварите

Шаховски клуб „Босна“ – Сарајево;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Буковац Ивана Јосип, Бувач Јове Ђука, Грѓић Мило-сави Миливој, Дервишкадић Ариф Рагиб, Мандић Јанка Миљан, Марјановић Ђуре Милан, Нухбеговић Мухамеда Шефик, Радић Ивана Ђиро, Радоњић Алексе Ђуро;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ковачевић Николе Љубо;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Хајнешевић Васе Владо;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Алагић Шукрије Неумудин, Башић Ахмеда Алија;

Од СР Црна Гора

– по повод четириесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на културно-уметничкиот живот и аматерското творештво

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Дом омладине „Будо Томовић“ – Титоград;

– по повод дваесет и петгодишнината на излегувањето, а за заслуги и успеси постигнати во областа на информирањето на граѓаните и за придонес кон изградбата на социјалистичкото самоуправни општество.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Лист „Титоградска трибина“ – Титоград;

– по повод шеесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на ловството и за придонес кон одгледување на дивеч

Ловачко друштво – Цетиње;

– по повод стогодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во основното образованието и воспитување на младите генерации, како и за придонес кон ширење на просветата и културата

Основна школа „Кекец“ – Сутоморе, Бар;

– по повод триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО „Еластик“ – Фабрика за прераду пластике и соларних уређаја – Титоград;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Баковић Радоја Тодор, Ћорић Павла Ђорђевић, Ђурашковић Божа др Филип, Грѓинић Војина Симо, Катана Мехи Ризах, Перуничић Млађена Војислав, Радуловић Марка Пуниша, Смоловић Милинка Бранко, Шкарић Мустафе Алија, Шкерковић Блажа Даница

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Радошевић Сава Божо;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Вукадиновић Милована Вуко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Доброволно ватрогасно друштво – Сесвете;

Од СР Хрватска

– по повод педесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е сторен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволно ватрогасно друштво – Сесвете;

– по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги на унапредувањето на архивската служба, како и за значаен придонес за проучувањето на историјата и негувањето на револуционерните традиции
Хисториски архив у Карловцу;

– по повод триесет и петгодишнината од постоењето, за заслуги и успеси постигнати во развивањето на планинарскиот спорт и за придонес кон негувањето на традициите на братството и единството меѓу нашите народи и народности.

Планинарско друштво ПТТ „Слјеме” – Загреб;

– по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО Индустрија трикотаже „Итекс” – Илок, Вуковар;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Гргурић Јосипа Антун, Илић Боже Милан, Маслова-ра Јована Милош, Мелчић Ивана Славко, Михаљевић Стјепана Миленко, Павелић Ивана Иван, Смрзлић Михајла Милутин, Шварц Милана прим. др. Крешинмир, Трбојевић Раде Мане, Воук Вале др Валентин;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Чуљат Ивана Илија, Долинар Јакоба др Борис, Тибљаш Винка Давид, Влахов Филипа Фране, Завада Људевита Емануел;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бобесић Фабијана Стјепан, Борота Миле Саво;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Витановић Гаје Бранко;

Од СР Македонија

– по повод четириесетгодишнината на излегувањето, а за заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на медицинските науки и за придонес кон стручното издигање на кадри

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Македонски медицински преглед – Скопје;

– по повод дваесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во омасовувањето, развивањето и унапредувањето на физичката култура и спортот и за успеси постигнати на натпреварите

Младинското спортско друштво „Скопје” – Скопје;

– по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на земјоделското производство и развивањето на задругарството

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

РО Земјоделско-индустриски комбинат „Кочанско-Поле” – Кочани;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СОЗТ „Итекс” – Скопје, РО за производство на текстилна конфекција „Пролетер” – Кочани;

– за долгогодишна револуционерна работа и за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слобода и независност на земјата, како и за значаен придонес кон изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Станковски Стефан Бошко;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Цветковић-Кочовска Петре Фана;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Лахтова Александрова Ката;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бадев Ристо Илија, Новаковски Методије Негре;

– за особени заслуги и во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВА И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андоновски Тренев Данил;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Кушевски Димитар др Воислав, Трпков Илија Коста;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јовановски Трпко др Јовица;

Од СР Словенија

– по повод стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во образованието и воспитувањето на стручните кадри и за значаен придонес кон унапредувањето на земјоделското производство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Средна пољопривредна школа – Грм, Ново Место;

– по повод стогодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во спасувањето на човечки животи, општествен и приватен имот и ширење на пожарникарството, со што е сторен придонес кон социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволно ватрогасно друштво – Дравоград;

– по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-забавниот живот и придонес кон ширењето на музичката култура

Хармоникашки оркестар КУД „Виде Прегарц“ – Љубљана;

– за заслуги и успеси постигнати во основното образование и социјалистичкото воспитување на младите генерации, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата.

Основна школа „Милојке Штрукељ“ – Нова Горница;

– по повод дваесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО Горенје-Елрад, Фабрика електронике, електромеханике, антена и каблова – Горња Радгона;

– по повод стогодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Меркатор – Копитарна Севница;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арко Иван Андреј;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Светелъ Јоже Станислав;

Од СР Србија

– по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во образованието на стручен и научен кадар, како и за значаен придонес во стопанскиот и општествениот развиток на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Економски факултет – Крагујевац;

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-уметничкиот живот и аматерското творештво

Културно-уметничко друштво „Драган Марковић“ – Забрежје, Обреновац;

– по повод стодаесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Драгојло Дудић“ – Мали Мокри Луг, Београд;

Основна школа „Драгојло Дудић“ – Мионица;

– по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Отон Жупанчић“ – Земун;

– по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Властимир Николић – Мирко Малић“ – Београд;

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на земјоделското производство и здругарство, со што е направен значаен придонес во стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

СОУР Агроиндустријски комбинат „Шабац“ – Шабац;

– по повод шеесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во производството и пласманот на волнени ткаенини и конфекција, со што е направен значаен придонес во стопанскиот напредок на земјата

Индустрија вунених тканина, конфекције и трикотаже „Бранко Крсмановић“ – Параћин;

– по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во спасувањето на човечки животи, општествен и приватен имот и во развивањето на пожарникарството, со што е направен значаен придонес во социјалистичката изградба на земјата

Ватрогасна бригада ГСУП-а – Београд;

– по повод сто и педесетгодишнината од развојот на индустријата на кожи во Крагуевац и во Србија, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Индустрија хемијских производа, антизвучних материјала и прераде коже „Партизан“ – Крагујевац;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Грађевинска радна организација „Рад“ – Врњачка Бања;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

РО „Будућност“ – Индустрија машина и металне галантерије – Бела Паланка;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јанковић Стоилка Столе, Милошевић-Дудин Константина др Олга;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић Светозара Драгослав, Брдарич Хермана Исидор, Деспотовић Миодрага Милутин, Грбић Владе Боривоје, Ивковић Лазара Вељко, Лаловић-Гарибовић Ранка Катарина, Летић Вукосава Ратко, Марковић Љубомира Александар, Николић-Тодић Тривуна Стана, Танкосић Петра Коста;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Митић Витомира Рајко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јовановић Сретена Стеван;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Годић Милутин Радомир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баић-Војводић Дане Бојана;

Од САП Косово

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бараку Зејнељ Мазим, Души Исмет др Минир, Јовановић Занфир Јован, Корапи Шаип Ариф, Михајловић Илије Спаса, Ница Шућери Џељадин, Пачаризи Ејуп Емин;

Од САП Војводина

— по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на хуманитарните активности и во ширењето на здравствената култура на граѓаните

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Општинска организација Црвеног крста - Суботица;

— по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-уметничкиот живот и аматерското творештво меѓу железничарите и за придонесот кон ширењето на братство и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Културно-уметничко друштво железничара „Братство-јединство“ - Суботица;

— по повод дваестеосумдесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитание на младите генерации во духот на братството и единството на нашите народи и народности, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Здравко Гложански“ - Бечеј;

— по повод триесетгодишнината од излегувањето, а за заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на економската мисла и практика и за придонесот кон воздигнувањето на стручни кадри

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Часопис економиста Војводине „Привредна изградња“ - Нови Сад;

— по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во образованието и воспитанието на слушно оштетени лица, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Школски центар за образование и васпитање слушно оштетених лица - Суботица;

— по повод стогодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на занаетчиството и за придонесот во развивањето на малото стопанство

Удружење самосталних занатлија - Бечеј;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ахимац Ђуре Иван, Вујковић-Ламић Ивана Бруно.

Бр. 119

31 декември 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

311. Закон за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат (Пречистен текст) — — — — —	541
312. Одлука за измена на Одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзниот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1987 година — — — — —	552
313. Одлука за избор на претседател на Сојузниот општествен совет за прашања на општествено-то уредување — — — — —	553
314. Одлука за разрешување на секретарот на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување — — — — —	553
315. Одлука за именување секретар на Сојузниот општествен совет за прашања на општествено-то уредување — — — — —	553
316. Правилник за метролошките услови за работен еталон-уред за испитување на хронотаксографи и таксаметри — — — — —	553
317. Наредба за дополнење на Наредбата за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзниот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	555
318. Наредба за утврдување на граничните коридори — — — — —	555
319. Решение за повлекување од промет на лекот STILBOESTROL ADSORBAT à 50 за употреба во ветерината, производ на СОЗТ „Плива“ - Загреб — — — — —	555
320. Решение за повлекување од промет на лекот STILBOESTROL маслен раствор 0,5% à 5 x 5 ml за употреба во ветерината, производ на СОЗТ „Плива“ - Загреб — — — — —	556
321. Решение за спроведување на статистичкото истражување Седумдневна туристичка анкета — — — — —	556
322. Одлука за начинот на издавање и формите на уверенијата и за начинот на заверување на исправите што ги придружуваат стоките при извозот — — — — —	556
323. Договор за измени на Договорот за формирање на координациони одбори за одделни области на стопанството и на општествените дејности — — — — —	558
324. Договор за измена на Договорот за соработка и усогласување на работата врз задачите и работите од заеднички интерес во определени области — — — — —	559
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Општествениот договор за поблиските мерила за организирање на основни организации на здружен труд и основање на работни организации од здравствената дејност — — — — —	560
Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за чисти хемикалии — — — — —	561
Одликувања — — — — —	561